



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 26 декември 1985

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

Број 41

Скопје

Год. XLI

677.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

Се прогласува Законот за материјалното обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 декември 1985 година.

Бр. 08-3763/1

25 декември 1985 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Учесниците во Народноослободителната војна (во натамошниот текст: учесници во НОВ) и членовите на семејствата на умрените учесници во НОВ кои немаат доволно средства за живеење и ако се неспособни за стопанисување, можат да се стекнат со право на материјално обезбедување во вид на постојани и повремени парични примања, под услови и во обем предвидени со овој закон.

Член 2

Право на материјално обезбедување имаат учесниците во НОВ кои стапиле или отпочнале со активна и организирана работа во Народноослободителната војна (во натамошниот текст: НОВ) до 9 септември 1944 година и учесниците во НОВ — жени кои стапиле во единиците на НОВ до 30 ноември 1944 година, ако времето од денот на стапувањето во НОВ до 15 мај 1945 година им е признато во посебен стаж во двојно траење според прописите од пензиското и инвалидското осигурување.

Право на материјално обезбедување имаат и учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија (во натамошниот текст: учесници во НОДЕМ) кои стапиле, односно отпочнале со активна и организирана работа најдоцна до 30 декември 1948 година и во тоа движење учествувале најмалку до 8 јули 1949 година, ако тоа време им е признато во посебен стаж во двојно траење

според прописите од пензиското и инвалидското осигурување, ако постојано се населени на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и станале југословенски државјани.

Право на материјално обезбедување имаат членовите на семејството на умрен учесник во НОВ од став 1 на овој член, ако учесникот во НОВ умрел по 15 мај 1945 година и членовите на семејството на учесник во НОДЕМ од став 2 на овој член, ако учесникот во НОДЕМ умрел по 8 јули 1949 година и ако членовите на неговото семејство се населени на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и станале југословенски државјани.

Членовите на семејството од став 3 на овој член можат да се стекнат со право на материјално обезбедување, ако умрениот учесник во НОВ, односно НОДЕМ ги издржувал најмалку една година пред смртта.

Член 3

Се смета дека лицата од член 2 на овој закон немаат доволно средства за живеење ако:

- 1) не се во работен однос;
- 2) не вршат дејност со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, односно самостојно не вршат во вид на занимање со личен труд уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност (во натамошниот текст: самостојна дејност);
- 3) не се корисници на старосна, инвалидска или семејна пензија во поголем износ од постојаното материјално обезбедување што би им припаѓало според овој закон;
- 4) не се корисници на инвалидски додаток според прописите за воените инвалиди и
- 5) не остваруваат приход од земјоделска дејност повеќе од износот утврден со овој закон.

Член 4

Како неспособно за стопанисување, во смисла на овој закон, се смета лицето кое е неспособно за работа поради неговата општа здравствена состојба, односно лицето кое навршило 55 години од животот — маж, односно 50 години — жена.

Децата се сметаат за неспособни за стопанисување ако во однос на годините на животот и школувањето ги исполнуваат условите предвидени со прописите за додаток на деца или ако се трајно неспособни за стопанисување под услов таа неспособност да настапила пред навршување на 15 години живот, односно пред навршување на 26 години живот ако детето било на редовно школување.

Неспособноста за стопанисување во смисла на ставовите 1 и 2 на овој член поради општата здравствена состојба и трајната неспособност за стопанисување ја утврдува лекарска комисија, што согласно со Законот за основните права на воените инвалиди и семејствата на паднагите борци, го утврдува воениот инвалидитет.

Член 5

Како членови на семејството, во смисла на овој закон, се сметаат: брачниот другар, децата родени во брак или надвор од брак и посвоените деца, посиноците, децата без родители земени на издржување, родителите (татко, мајка, очув, маќеа и посвоителот).

Член 6

Материјалното обезбедување според овој закон ги опфаќа следниве видови парични примања:

- 1) постојано материјално обезбедување;
- 2) исклучително материјално обезбедување;
- 3) надоместок за помош и нега од друго лице и
- 4) еднократна парична помош.

Член 7

Средства за остварување на правата според овој закон се обезбедуваат во буџетот на Републиката.

II. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО И ОБЕМ НА ПРАВАТА

1. Постојано материјално обезбедување

Член 8

Право на постојано материјално обезбедување можат да остварат лицата од член 2 на овој закон кои немаат доволно средства за живеење во смисла на член 3, односно кои се неспособни за стопанисување во смисла на член 4 од овој закон, ако ги исполнуваат и следниве услови:

- 1) ако не остваруваат приход од земјоделска дејност месечно по член на домаќинството повеќе од 2.000 динари и
- 2) ако не остваруваат други редовни приходи месечно по член на домаќинството повеќе од 50 отсто од основницата за определување на постојаното материјално обезбедување предвидена во член 16 став 1 на овој закон.

Приходот од земјоделска дејност во ридско-планинските подрачја до 9.000 динари годишно во домаќинството не се смета како приход при остварување на правото на постојано материјално обезбедување.

Износот на приходот од земјоделска дејност утврден во став 1 точка 1 и став 2 на овој член, при промена на катастарскиот приход извршена според посебни прописи ќе се зголеми со стапката на просечниот пораст на катастарскиот приход во Републиката што се утврдува врз основа на податоците од Републичкиот секретаријат за финансии.

Лицата од член 2 на овој закон постари од 70 години можат да остварат право на постојано материјално обезбедување, ако не остваруваат приходи од земјоделска дејност, односно други редовни приходи по член на домаќинството поголеми од двојниот износ на приходите предвидени во став 1 точки 1 и 2 на овој член.

Како домаќинство, во смисла на овој закон, се смета заедница во која членовите на семејството живеат, стопанисуваат и ги трошат остварените приходи.

Член 9

Приход од земјоделска дејност, во смисла на овој закон, се смета катастарскиот приход од претходната година што го остварило лицето од член 2 на овој закон и членовите на семејството со кои живее во заедничко домаќинство.

Како приход, во смисла на овој закон, се сметаат и приходите остварени во домаќинството од сточарство, пчеларство, рибарство и вршење услуги со земјоделски машини (во натамошниот текст: посебни приходи).

Посебните приходи остварени месечно по член на домаќинството до висина на приходите предвидени во член 8 став 1 точка 1 на овој закон не се земаат предвид при остварувањето и користењето на правата според овој закон.

Поблиски критериуми за начинот на определување на приходите од ставовите 2 и 3 на овој член донесува Републичкиот комитет за здравство и социјална политика во согласност со републичкиот секретар за финансии и Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 10

Приходот од земјоделска дејност, како и посебните приходи по член на домаќинството се утврдуваат така што вкупниот катастарски приход, односно посебните приходи остварени во претходната година се делат на 12 месеци и така добиениот износ се дели со бројот на членовите кои живеат во заедничкото домаќинство.

Член 11

Како други редовни приходи што се остваруваат во домаќинството, во смисла на овој закон, се сметаат:

- личниот доход од работен однос и од вршење на самостојна дејност од членовите на домаќинството,
- пензијата на корисникот и на членовите на домаќинство и
- приходите од имот и згради во домаќинството.

Член 12

Како личен доход од работен однос се смета просечниот месечен личен доход остварен во претходната година, а за лицата кои не оствариле личен доход во претходната година, просечниот личен доход во тековната година.

Личен доход на лицата кои вршат самостојна дејност претставува износот на основницата од која се пресметува и плаќа придонес за пензиско и инвалидско осигурување во тековната година.

Пензија, во смисла на овој закон, се смета старосната, инвалидската и семејната пензија заедно со додатокот на пензијата остварени според прописите на пензиското и инвалидското осигурување на работниците и земјоделците исплатени во последниот месец.

Приход од имот и згради се смета приходот остварен од издавање под закуп на деловни и станбени простории, освен приходот од издавање на станот во кој живее корисникот на материјално обезбедување.

Член 13

Ако во домаќинството се остваруваат приходи од земјоделска дејност во помал износ од износот утврден во член 8 став 1 точка 1 на овој закон, а истовремено се остваруваат и други редовни и посебни приходи се земаат предвид и тие приходи и така утврдениот приход по член на домаќинството не треба да го надминува износот утврден во член 8 став 1 точка 2 на овој закон, за да може да се оствари и користи право на материјално обезбедување.

Член 14

Заедничкото живеење, стопанисување и трошење на средствата, во смисла на член 8 став 5 на овој закон, бројот на членовите во домаќинството и самостојноста ги утврдува општинскиот орган на управата надлежен за работите на боречко-инвалидската заштита (во натамошниот текст: општински орган на управата).

Член 15

Промените што настануваат во приходите од земјоделска дејност поради продавање на земјиштето, а кои овозможуваат стекнување со право на постојано материјално обезбедување или зголемување на висината на материјалното обезбедување имаат важност по истекот на две години од денот на промените во катастарот, а доколку отуѓувањето е извршено во корист на организација на здружениот труд или на друго општествено-правно лице од денот на отуѓувањето.

Ако земјиштето се отуѓува по пат на подарување на членовите на семејството на кои не им е единствено занимање земјоделството и кои не живеат во заедничко домаќинство со лицето што го подарува земјиштето, а тоа лице и понатаму ги користи приходите од земјиштето, ќе се смета дека има приходи и тие приходи ќе влијаат врз остварување на правото.

Утврдувањето на фактите од став 2 на овој член го врши општинскиот орган на управата.

Член 16

Основицата за определување на постојаното материјално обезбедување изнесува 9.500 динари (во наглаголниот текст: основица).

Постојаното материјално обезбедување на учесниците во НОВ до 9 септември 1943 година и учесниците во НОДЕМ до 31 март 1948 година се определува во висина на 100 отсто од основицата.

Постојаното материјално обезбедување за учесниците во НОВ по 9 септември 1943 година и учесниците во НОДЕМ од 1 април до 30 декември 1948 година се определува во висина од 70 отсто од основицата.

Постојаното материјално обезбедување за членовите на семејството се определува во висина од 70 отсто од постојаното материјално обезбедување што би им припаѓало на умрените учесници во НОВ или НОДЕМ.

За корисниците кои немаат приходи, постојаното материјално обезбедување се определува во висина на износите утврдени според ставовите 2, 3 и 4 на овој член (полн износ).

За корисниците кои имаат приходи, постојаното материјално обезбедување се определува во висина на разликата меѓу полниот износ на постојаното материјално обезбедување и месечните приходи по член во домаќинството (намален износ).

Намалениот износ на постојаното материјално обезбедување не може да се определи во помал износ од 1.000 динари.

За корисниците на пензија кои немаат приходи, постојаното материјално обезбедување се определува во висина на разликата меѓу полниот износ на постојаното материјално обезбедување и пензијата, а за корисниците кои имаат приходи како разлика меѓу полниот износ на материјалното обезбедување што би им припаѓал и збирот на пензијата и приходите по член на домаќинството.

Член 17

Износот на постојаното материјално обезбедување на самохраните корисници утврден според одредбите на член 16 став 5 на овој закон се зголемува за 50 отсто.

Како самохран корисник, во смисла на овој закон, се смета корисникот на постојано материјално обезбедување кој нема приходи во домаќинството, ниту има членови на семејството кои се способни за стопанисување и кои имаат приходи.

Околностите за самохраност, во поглед на неспособноста за стопанисување ги утврдува лекарската комисија од член 4 став 3, а во поглед на семејната состојба спштинскиот орган на управата.

Член 18

Постојано материјално обезбедување може да оствари само еден член на семејството на умрен учесник во НОВ и НОДЕМ и тоа според редоследот на членовите на семејството од член 3 на овој закон, а им припаѓа на сите членови на семејството.

Ако во домаќинството има двајца или повеќе учесници во НОВ или НОДЕМ кои ги исполнуваат условите за остварување право на постојано материјално обезбедување секој од нив може да оствари постојано материјално обезбедување.

2. Исклучително материјално обезбедување

Член 19

Право на исклучително материјално обезбедување можат да остварат:

- учесниците во НОВ до 9 септември 1943 година,
- учесниците во НОВ — жени до 9 септември 1944 година ако биле во единиците на НОВ,
- учесниците во НОДЕМ до 31 март 1948 година и
- членовите на семејствата на умрените учесници од став 1 алинеја 1 до 3 на овој член.

Лицата од став 1 алинеја 1 до 3 на овој член можат да остварат право на исклучително материјално обезбедување ако за време на војната и по војната вршеле одговорни должности или посебни задачи, а кои не се во работен однос, не се корисници на пензија според прописите од пензиското и инвалидското осигурување на работниците и ако приходите месечно по член во домаќинството не изнесуваат повеќе од загарантираниот личен доход во Републиката остварен во претходната година.

Исклучително материјално обезбедување се определува, зависно од годината на учеството, во висина на износот утврден во член 16 ставови 2, 3 и 4 на овој закон.

3. Надоместок за помош и нега од друго лице

Член 20

Корисник на постојано или исклучително материјално обезбедување на кој поради здравствената состојба му е потребна постојана помош и нега од друго лице затка што самиот не може да ги врши своите основни животни функции има право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице.

Износот на надоместокот за помош и нега од друго лице се определува во висина од 80 отсто од основицата за определување на постојаното материјално обезбедување (член 16 став 1 на овој закон) и се исплатува секој месец заедно со материјалното обезбедување.

Потребата за помош и нега од друго лице ја утврдува лекарската комисија од член 4 став 3 на овој закон, врз основа на критериумите утврдени во сојузните прописи за воените инвалиди.

Член 21

Корисникот на материјално обезбедување кој поради неспособност за самостоен живот е сместен во соодветна социјална организација на здружениот труд има право на надоместок на трошоците за сместување во таа организација.

Надоместокот од став 1 на овој член се одредува во висина на износот што корисникот е должен да го плати на организацијата во која е сместен.

Додека корисникот има право на надоместокот од став 1 на овој член не му се исплатува надоместок за помош и нега од друго лице. За тоа време на корисникот му се исплатува 25 отсто од износот на неговото материјално обезбедување, а ако има членови на семејството што тој ги издржува му се исплатува целиот износ на материјално обезбедување.

4. Еднократна парична помош

Член 22

На лицата од член 2 на овој закон кои не можат да остварат право на материјално обезбедување според одредбите на овој закон и на корисниците на материјално обезбедување може да им се додели еднократна парична помош во случај на смрт на член на семејството, потешка и подолготрајна болест, претрпени штети поради елементарни непогоди и во други случаи на влошување на нивната материјална состојба.

Еднократна парична помош може да се определи најмногу до износот на постојаното материјално обезбедување, што им припаѓа на корисниците од член 16 став 2 на овој закон.

На едно лице, во една календарска година, може да му се додели најмногу два пати еднократна парична помош.

III. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА ОД МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 23

Постојаното материјално обезбедување, исклучителното материјално обезбедување и надоместокот за помош и нега од друго лице, како и основицата од која тие примања се определуваат, секоја година од

1 јануари се зголемуваат со процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Републиката остварен во претходната година.

Паричните примања и основицата утврдена според став 1 на овој член од 1 јули во тековната година се зголемуваат со 50 отсто од процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Републиката остварен во првото полугодие од тековната година во однос на просечниот месечен личен доход остварен во истиот период од претходната година.

Функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита го утврдува износот на основицата од ставовите 1 и 2 на овој член, врз основа на податоците од Републичкиот завод за статистика.

IV. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 24

Постапка за остварување на правата утврдени со овој закон се поведува по барање на лицата од член 2 на овој закон.

Барањето се поднесува до општинскиот орган на управата.

Кон барањето се приложува соодветна документација со која се докажува дека се исполнети пропишаните услови за остварување на правото.

Член 25

За правото на постојано материјално обезбедување и правото на надоместок за помош и нега од друго лице во прв степен решава општинскиот орган на управата на чие подрачје подносителот на барањето има живеалиште.

За правата од став 1 на овој член на лицата од член 2 став 2 и членовите на нивните семејства, кои имаат живеалиште на територијата на друга социјалистичка република, односно социјалистичка автономна покраина решава општинскиот орган на управата на Собранието на општина „Центар“ — Скопје.

По жалбите изјавени против решенијата донесени во прв степен решава републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита.

Член 26

Решението донесено во прв степен со кое се утврдува право на постојано материјално обезбедување и право на надоместок за помош и нега од друго лице подлежи на ревизија.

Ревизијата ја врши републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита.

Член 27

Општинскиот орган на управата е должен во рок од 15 дена по истекот на рокот за поднесување на жалба решението со сите списи да го достави до органот надлежен за вршење на ревизија.

Органот надлежен за вршење на ревизија е должен ревизијата на решението против кое не е изјавена жалба да ја изврши во рок од 3 месеци од денот кога го примил предметот. Ако во тој рок не е извршена ревизија се смета дека е дадена согласност на решението.

Член 28

Ако против решението донесено во прв степен е изјавена жалба, заедно со решавањето по жалба се врши и ревизија.

Член 29

Ревизијата и жалбата го одлагаат извршувањето на решението.

Член 30

Во вршење на ревизијата надлежниот орган може да даде согласност на решението донесено во прв степен, може да го измени, да го укине или да го поништи.

Надлежниот орган ќе го поништи или укине решението донесено во прв степен и ќе го врати на повторно решавање, ако утврди дека во првостепената постапка непотполно или погрешно се утврдени фактите или не се водело сметка за правилата на постапката кои имаат влијание врз решавањето на правото или сам ќе го реши ако утврди дека погрешно се оценети доказите или ако од утврдените факти е изведен погрешен заклучок за фактичката состојба или ако е погрешно применет прописот врз основа на кој е решен предметот.

Член 31

Првостепениот орган чие решение е укинато или поништено и вратено на повторна постапка, донесува ново решение.

Новото решение подлежи на ревизија во која се испитува само дали тоа е во согласност со образложението поради кое првото решение е укинато или поништено.

Член 32

Против решението донесено од органот надлежен за ревизија со кое решението на првостепениот орган е поништено или укинато и вратено на повторна постапка, не може да се води управен спор.

Член 33

За правото на исклучително материјално обезбедување, еднократна парична помош и надоместок за помош и нега од друго лице за корисниците на исклучително материјално обезбедување, решава комисија составена од 7 члена што ги именува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за време од четири години.

Комисијата од став 1 на овој член решава врз основа на барањето и документацијата што ја доставува општинскиот орган на управата заедно со мислење од општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците.

Решението на комисијата е конечно.

Член 34

Решението со кое е признато право на постојано материјално обезбедување, надоместок за нега и помош од друго лице, исклучително материјално обезбедување и еднократна парична помош го извршува општинскиот орган на управата по службена должност.

Член 35

Во постапката за остварување на правата според овој закон не се плаќа такса.

V. ОСТВАРУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА

Член 36

Правото на постојано материјално обезбедување, надоместокот за помош и нега од друго лице и исклучителното материјално обезбедување се остварува од првиот ден на наредниот месец од денот на поднесување на барањето.

Член 37

Правото на постојано материјално обезбедување, надоместокот за помош и нега од друго лице и исклучителното материјално обезбедување трае се додека корисникот ги исполнува условите пропишани со овој закон.

Корисниците на правата од став 1 на овој член се должни да ја пријават секоја промена во семејната и материјалната состојба која има влијание врз користењето на правото и висината на паричните примања на општинскиот орган на управата во рок од 30 дена од настанувањето на промената.

Општинскиот орган на управата по службена должност, врз основа на пријава на корисникот или врз основа на сознание добиено на друг начин покренува постапка и донесува решение за губење на правото или за намалување на постојаното материјално обезбедување, а за пријавите и сознанието во однос на исклучителното материјално обезбедување ја известува комисијата од член 33 на овој закон.

По извршените промени на основицата од член 16 на овој закон или на катастарскиот приход, општинскиот орган на управата е должен да изврши проверка на фактите во семејната и материјална состојба на корисниците и доколку утврди дека настанатите промени имаат влијание врз користењето на правото да донесе соодветно решение.

Член 38

Правата според овој закон престануваат од првиот ден на наредниот месец по настанатите промени.

Член 39

Правата остварени според овој закон не се наследуваат.

Неисплатените пристигнати износи на паричните примања можат да се наследуваат во рок одреден со прописите за застареност на побарувањата.

Барање од став 2 на овој член може да поднесат членовите на семејството кои живееле во заедничко домаќинство со корисникот до неговата смрт.

Член 40

На корисници на права според овој закон кои престојуваат во странство повеќе од 3 месеци не им се исплатува паричното примање за време додека се во странство.

Член 41

Корисникот на кого му е извршена исплата на која немал право должен е да го врати примениот износ во рок од 6 месеци:

— ако врз основа на неточни податоци за кои знаел или бил должен да знае дека се неточни или на друг противправен начин остварил право на парично примање што не му припаѓа или му припаѓа во помал обем,

— ако користи парично примање поради тоа што не пријавил промени кои би повлекле губење на правото, односно намалување на паричното примање и

— ако примил поголем износ од паричниот износ што му е определен со решението на надлежниот орган.

Побарувањата од став 1 на овој член застаруваат по истекот на рокот одреден со прописите за застареност на побарувањата. Тие рокови почнуваат да течат од денот кога во управната постапка станало конечно решението со кое е утврдено дека исплатеното примање не следувало или следувало во помал износ, односно од денот кога е извршена последната исплата на примањето од став 1 алинеја 3 на овој член.

Корисникот е должен да ја врати неправилно исплатената сума најмногу за последните три години, сметајќи од последната исплата на која немал право.

Доколку корисникот не изврши враќање на средствата во рокот предвиден во став 1 на овој член, враќањето на неправилно примената сума ќе се оствари со тужба кај надлежниот суд.

VI. ЕВИДЕНЦИЈА И НАДЗОР

Член 42

Општинските органи на управата се должни на волат евиденција за корисниците на правата и за извршените исплати според овој закон.

Републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита води збирна евиденција за корисниците и за потрошените средства врз основа на полугодишни и годишни извештаи што му ги доставуваат општинските органи на управата.

Општинскиот орган на управата е должен извештаите од став 2 на овој член да ги доставува во рок од 30 дена по истекот на првото полугодие, односно по истекот на годината.

Се овластува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидската заштита поблиску да го уреди начинот на водењето евиденција и да ги пропише обрасците за водење на таа евиденција.

Член 43

Републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита врши надзор над спроведувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на него и им дава задолжителни инструкции на општинските органи на управата за извршување на работите за кои се овластени со овој закон.

Органот од став 1 на овој член врши контрола на наменското и законитото трошење на средствата за остварување на правата предвидени со овој закон со преглед на евиденција и документацијата кај општинските органи на управата.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 44

Општинскиот орган на управата ќе изврши усогласување на решенијата на затечените корисници на правата со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До завршување на усогласувањето од став 1 на овој член паричните примања на затечените корисници ќе им се исплатуваат во износи што им припаѓале до влегувањето во сила на овој закон во вид на аконтација од усогласените износи.

Затечените корисници кои со усогласувањето од став 1 на овој член ќе го изгубат правото не ја враќаат сумата исплатена на име аконтација согласно со став 2 на овој член.

Член 45

Неспособноста за стопанисување за затечените корисници на права предвидени со овој закон нема повторно да се утврдува.

Член 46

Прописите за чие донесување е овластен Републичкиот комитет за здравство и социјална политика и функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидската заштита (член 9 став 4 и член 42 став 4 на овој закон) ќе се донесат во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на прописите од член 42 став 4 на овој закон ќе се применува Упатството за начинот на водење евиденција за корисниците на материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна и за потрошените средства („Службен весник на СРМ“ број 36/78).

Член 47

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ број 20/77, 27/78, 11/81, 13/84 и 39/84) и Одлуката за критериумите за доделување исклучително материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ број 43/77).

Член 48

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

678.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Се прогласува Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 декември 1985 година.

Бр. 08-3764/1
25 декември 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Воените инвалиди и корисниците на семејна инвалиднина, на кои својството на воен инвалид односно правото на семејна инвалиднина им е признато според сојузните прописи за воените инвалиди и овој закон, и членовите на семејствата на воените инвалиди, можат да се стекнат со определени права од дополнителната заштита под услови и во обем предвидени со овој закон.

Член 2

Права кои можат да се стекнат според овој закон се:

- 1) инвалидски додаток;
- 2) семеен додаток;
- 3) надоместок за помош и нега од друго лице;
- 4) професионална рехабилитација и материјално обезбедување за време на професионална рехабилитација;
- 5) додаток на деца;
- 6) здравствена заштита и
- 7) надоместок за купување на моторно возило.

Член 3

Со право од член 2 на овој закон можат да се стекнат воените инвалиди и корисниците на семејна инвалиднина кои се неспособни за стопанисување; не се во работен однос, не вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, односно не вршат со личен труд самостојно во вид на занимање, уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност (во натамошниот текст: самостојна дејност), не се корисници на пензија или на материјално обезбедување по прописите за материјално обезбедување на учесниците во НОВ и ако немаат доволно средства за живеење.

Член 4

Средства за остварување на правата од овој закон се обезбедуваат во буџетот на Републиката.

II. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО И ОБЕМ НА ПРАВАТА

1. Инвалидски додаток

Член 5

Право на инвалидски додаток можат да остварат:

1) воените инвалиди од I до V група, без оглед на годините на животот и способноста за стопанисување;

2) воените инвалиди од VI до X група и корисниците на семејна инвалиднина неспособни за стопанисување, или постари од 60 години (мажи) односно 50 години (жени);

3) децата — корисници на семејна инвалиднина до наполнета 15 годишна возраст, а ако се на школување до крајот на пропишаното траење на редовното школување, но најдоцна до наполнета 26 годишна возраст, или ако се неспособни за стопанисување за време додека неспособноста трае, под услов неспособноста да настапила пред наполнета 15, односно 26 годишна возраст и

4) вдовицата — корисник на семејна инвалиднина помлада од 50 години, независно од способноста за стопанисување, ако има едно или повеќе деца за кои се грижи и со нив живее во заедничко домаќинство, ако децата во поглед на годините и неспособноста ги исполнуваат условите предвидени во став 1 точка 3 од овој член.

Неспособноста за стопанисување од став 1 точка 2 и 3 на овој закон ја утврдува лекарска комисија која согласно со Законот за основните права на воените инвалиди и семејствата на паднатите борци го утврдува воениот инвалидитет

Член 6

Лицата од член 5 став 1 на овој закон можат да остварат право на инвалидски додаток, ако покрај општите услови од член 3 на овој закон ги исполнуваат и следните услови:

1) да не остваруваат приход од земјоделска дејност месечно по член на домаќинството повеќе од 2000 динари и

2) да не остваруваат други редовни приходи месечно по член на домаќинството повеќе од 50 отсто од основицата за определување на инвалидскиот додаток предвиден во член 17 став 1 точка 1 од овој закон.

Износот на приходот од земјоделска дејност утврден во став 1 точка 1 на овој член при промена на катастарскиот приход извршена според посебни прописи, ќе се зголеми со стапката на просечниот пораст на катастарскиот приход во Републиката што се утврдува врз основа на податоците од Републичкиот секретаријат за финансии.

Воените инвалиди и корисниците на семејна инвалиднина постари од 70 години можат да остварат право на инвалидски додаток, ако не остваруваат приходи од земјоделска дејност, односно други редовни приходи по член на домаќинството поголеми од двојниот износ на приходите предвидени во став 1 точка 1 и 2 на овој член.

Корисниците на семејна инвалиднина — членови на семејство на паднат борец, можат да остварат право на инвалидски додаток, независно од висината на приходите во домаќинството.

Како домаќинство, во смисла на овој закон, се смета заедница во која членовите на семејството живеат, стопанисуваат и ги трошат остварените приходи.

Член 7

По исклучок, воен инвалид и корисник на семејна инвалиднина — корисник на старосна, инвалидска или семејна пензија чиј износ е помал од инвалидскиот додаток во полн износ, може да оствари право на инвалидски додаток во намален износ.

Кога во едно семејство има повеќе корисници на инвалиднина (корисник со соуживатели), а некои од нив се корисници и на пензија, во тоа семејство може да се оствари право на инвалидски додаток, во смисла на став 1 од овој член, ако износот на пензијата е помал од износот на инвалидскиот додаток, што би им припаднало на сите членови на семејството според одредбите на овој закон.

Член 8

Како приход од земјоделска дејност, во смисла на овој закон, се смета катастарскиот приход од претходната година на корисникот на инвалиднината и на членовите на семејството кои со него живеат во заедничко домаќинство.

Како приход во смисла на овој закон се сметаат и приходите остварени во домаќинството од сточарство, пчеларство, рибарство и вршење услуги со земјоделски машини (во натамошниот текст: посебни приходи).

Посебните приходи остварени месечно по член на домаќинството до висината на приходите предвидени во член 6 став 1 точка 1 од овој закон, не се земаат предвид при остварувањето и користењето на правата според овој закон.

Поблиски критериуми за начинот на утврдување на посебните приходи од став 2 на овој член донесува Републичкиот комитет за здравство и социјална политика во согласност со републичкиот секретар за финансии и Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 9

Приходот од земјоделска дејност како и посебните приходи по член на домаќинството се утврдуваат така што вкупниот катастарски приход, односно посебните приходи остварени во претходната година се делат на 12 месеци и така добениот износ се дели со бројот на членовите кои живеат во заедничко домаќинство.

Член 10

Воени инвалиди и корисниците на семејна инвалиднина од ридско-планинските подрачја чиј катастарски приход не надминува 9000 динари годишно во домаќинството, ќе се смета дека не остваруваат приход од земјоделска дејност.

Член 11

Како други редовни приходи што се остваруваат во домаќинството, во смисла на овој закон, се сметаат:

— личниот доход од работен однос и од вшење на самостојна дејност од членовите на домаќинството;

— пензијата на корисникот и на членовите на домаќинството и

— приходите од имот и згради во домаќинството.

Член 12

Како личен доход од работен однос се смета просечниот месечен личен доход остварен во претходната година, а за лицата кои не оствариле личен доход во претходната година, просечниот личен доход остварен во тековната година.

Личен доход на лицата кои вршат самостојна дејност претставува износот на основницата од која се пресметува и плаќа придонес за пензиско и инвалидско осигурување во тековната година.

Пензија во смисла на овој закон, се смета старосната, инвалидската и семејната пензија заедно со додатокот на пензијата остварени според прописите на пензиското и инвалидското осигурување на работниците и земјоделците исплатена во последниот месец.

Приход од имот и згради се смета приходот остварен од издавање под закуп на деловни и станбени простории, освен приходот од издавање на станот во кој живее корисникот на инвалиднина.

Член 13

Ако во домаќинството се остваруваат приходи од земјоделска дејност во помал износ од износот утврден во член 6 став 1 точка 1 од овој закон, а истовремено се остваруваат и други редовни и посебни приходи, се земаат предвид и тие приходи, и така утврдениот приход по член на домаќинството не треба да го надминува износот утврден во член 6 став 1 точка 2 од овој закон, за да може да се оствари и користи правото на инвалидски додаток.

Член 14

За членови на семејството во смисла на овој закон се сметаат: брачниот другар, децата родени во брак или надвор од брак и посвоените деца, посиноците, децата без родители земено на издржување, родителите (татко, мајка, очув, мајка и посвоителот).

Член 15

Заедничкото живеење, стопанисување и трошење на средствата во смисла на член 6 став 5 од овој закон и бројот на членовите во домаќинството ги утврдува општинскиот орган на управата надлежен за работите на боречко-инвалидската заштита (во натамошниот текст: општинскиот орган на управата).

Член 16

Промените што настануваат во приходите од земјоделска дејност поради продавање на земјиштето, а кои овозможуваат стекнување со право на инвалидски додаток или зголемување на висината на инвалидскиот додаток имаат важност по истекот на две години од денот на промените извршени во катастарот, а доколку отуѓувањето е извршено во корист на организација на здружениот труд или на друго општествено правно лице од денот на отуѓувањето.

Ако земјиштето се отуѓува по пат на подарување на членови на семејството на кои не им е единствено занимање земјоделството и кои не живеат во заедничко домаќинство со лицето што го подарува земјиштето, а тоа лице и понатаму ги користи приходите од земјиштето, ќе се смета дека има приходи и тие приходи ќе влијаат врз остварувањето на правото.

Утврдувањето на фактите од став 2 на овој член го врши општинскиот орган на управата.

Член 17

Основицата за определување на инвалидски додаток изнесува:

1) за корисниците кои немаат приходи во домаќинството 9500 динари и

2) за корисниците кои имаат приходи во домаќинството 8000 динари.

Инвалидскиот додаток за корисниците кои немаат приходи се определува во висина на 100 отсто од основницата (инвалидски додаток во полн износ), а за корисниците кои имаат приходи инвалидскиот додаток се определува во висина на разликата меѓу основницата и месечниот приход по член во домаќинството (инвалидски додаток во намален износ).

За корисниците на пензија кои немаат приходи инвалидскиот додаток се определува во висина на разликата меѓу основницата од став 1 точка 1 на овој член и износот на пензијата на корисникот, а за корисниците кои имаат приходи во висина на разликата меѓу основницата од став 1 точка 2 на овој член и збирот на пензијата и приходите по член на домаќинството.

Член 18

За корисник за инвалиднина со соуживатели, инвалидскиот додаток за еден член во семејството се определува согласно со член 17 став 1 и 2 од овој закон, а за секој понатамошен член (соуживател) така определениот износ се зголемува за 40 отсто.

Ако двајца или повеќе корисници на инвалиднина од едно домаќинство секој за себе, ги исполнуваат условите за стекнување со право на инвалидски додаток, инвалидскиот додаток за секој од нив се определува посебно.

За корисниците од член 7 став 2 од овој закон инвалидскиот додаток се определува во висина на разликата меѓу износот на инвалидскиот додаток што би им припаднал и износот на пензијата.

Член 19

На воените инвалиди и корисниците на семејна инвалиднина — самохрани инвалидскиот додаток им се зголемува за 30 отсто.

Како самохран корисник, во смисла на овој закон, се смета корисникот на инвалидски додаток кој нема приходи во домаќинството, ниту има членови на семејството кои се способни за стопанисување и кои имаат приходи.

Неспособноста за стопанисување ја утврдува лекарската комисија од член 5 став 2, а семејната состојба на самохраните, општинскиот орган на управата.

2. Семеен додаток

Член 20

Корисник на семејна инвалиднина кој правото на семејна инвалиднина го остварува по основ на смрт на воен инвалид од I до IV група на кого според сојузните прописи за воените инвалиди му припаѓа паричен надоместок за помош и нега од друго лице и кој до смртта на воениот инвалид се грижел за него и живеел заедно со него, а ги исполнува условите во поглед на приходите по член на домаќинството предвидени за стекнување со право на инвалидски додаток, може да оствари право на семеен додаток и тоа: брачниот другар и родителите по навршувањето на 45 години (жена) односно 55 години (маж) и деца кои во поглед на годините и неспособноста за работа ги исполнуваат условите пропишани за стекнување со право на инвалидски додаток.

Член 21

Семејниот додаток се определува во висина на загарантираниот личен доход во Републиката остварен во претходната година за корисниците кои немаат приходи, а за корисниците кои имаат приходи во висина на разликата меѓу износот на загарантираниот личен доход и приходот по член на домаќинството.

На соуживателите на семејна инвалиднина им припаѓа еден семеен додаток.

Ако корисникот на семејна инвалиднина ги исполнува условите за стекнување со право на инвалидски додаток и на семеен додаток ќе му се признае едно од овие права кое за него е поповолно.

Член 22

Во поглед на начинот на утврдувањето на приходите, дејството на промените во материјалната и семејната состојба ќе се применуваат одредбите од овој закон предвидени за остварување право на инвалидски додаток.

3. Надоместок за помош и нега од друго лице

Член 23

Воените инвалиди од V до X група и корисниците на семејна инвалиднина — корисници на инвалидски додаток кои поради здравствената состојба не можат да ги вршат своите основни животни функции, имаат право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице.

Потребата за помош и нега од друго лице ја утврдува лекарската комисија од член 5 став 2 на овој закон, врз основа на медицинските индикации за утврдување на потребата од нега и помош пропишани во сојузните прописи за воените инвалиди.

Износот на паричниот надоместок од став 1 на овој член се определува во висина од 80 отсто од основницата за определување на инвалидскиот додаток на корисниците кои немаат приходи (член 17 став 1 точка 1) и се исплатува секој месец заедно со инвалидскиот додаток.

Член 24

Корисникот на инвалидскиот додаток кој поради неспособност за самостоен живот и стопанисување е сместен во соодветна социјална организација на здружениот труд, има право на надоместок на трошоците за сместување во таа организација.

Надоместокот од став 1 на овој член се определува во висина на износот што корисникот е должен да го плати на организацијата во која е сместен.

Додека корисникот има право на надоместокот од став 1 на овој член, не му се исплатува надоместок за помош и нега од друго лице. За тоа време на корисникот му се исплатува 25 отсто од износот на неговиот инвалидски додаток, а ако има членови на семејството што тој ги издржува му се исплатува целиот износ на инвалидски додаток.

4. Професионална рехабилитација и материјално обезбедување за време на професионалната рехабилитација

Член 25

Воените инвалиди и лицата што не можеле да остварат својство на мирновремен воен инвалид по основ на болест поради низок процент на инвалидитет ако телесното оштетување на тие лица изнесува најмалку 30 отсто според прописите за воените инвалиди (лица без својство на воен инвалид), имаат право на професионална рехабилитација, ако со оглед на годините на животот, здравствената состојба и други околности имаат услови за успешна рехабилитација.

Со рехабилитација се обезбедува оспособување за одредено занимање, за друго соодветно занимање или за повисок степен на оспособување, за одредено занимање.

Право на рехабилитација се утврдува врз основа на наод и мислење на лекарската комисија од член 5 став 2 на овој закон.

Лицата кои ги исполнуваат условите за рехабилитација по овој закон и по прописите од пензиското и инвалидското осигурување, можат по сопствен избор да го користат правото на рехабилитација само по еден основ.

Член 26

Правото на професионална рехабилитација за оспособување за вршење на занимање од ист степен, може да се користи само еднаш.

Професионалната рехабилитација се спроведува во соодветни организации на здружениот труд од областа на образованието.

Член 27

Воените инвалиди и лицата без својство на воен инвалид за време на професионалната рехабилитација имаат право на материјално обезбедување во висина од 100 отсто од основницата за определување на инвалидскиот додаток на корисниците кои немаат приходи (член 17 став 1 точка 1).

Корисник на материјално обезбедување од став 1 на овој член не може истовремено да користи и инвалидски додаток.

Член 28

Ако во организацијата во која се врши професионална рехабилитација е обезбедено сместување и исхрана на лицата упатени на професионална рехабилитација, на организацијата и се исплатуваат трошоците за сместување и исхрана, а на корисникот на право на професионална рехабилитација му се исплатува намален износ на материјалното обезбедување за 50 отсто, ако не издржува членови на семејството, а ако има членови на семејството што тој ги издржува му се исплатува полниот износ на материјалното обезбедување.

Член 29

Кога професионалната рехабилитација се врши надвор од местото на живеење каде не е обезбеден постојан превоз од местото на живеење до местото на рехабилитацијата и обратно и ако на корисникот на правото на професионална рехабилитација не му

е обезбедено сместување и исхрана во смисла на член 28 од овој закон, на корисникот му припаѓа надоместок за одвоен живот во висина од 75 отсто од износот на материјалното обезбедување.

Ако од станот на лицето упатено на рехабилитација до местото на рехабилитацијата е неопходно користење на превозно средство од јавниот сообраќај на корисникот на право на професионална рехабилитација му се надоместуваат трошоците на превозот.

5. Додаток на деца

Член 30

Воените инвалиди од I до VII група, воените инвалиди од VIII до X група — корисници на инвалидски додаток и корисниците на семејна инвалиднина, имаат право на додаток на деца под услови и во висина определени со посебните прописи за додаток на деца.

Право на додаток на деца не можат да остварат лицата од став 1 на овој член, ако тие или нивниот брачен другар тоа право можат да го остварат по основ на работен однос или како корисници на пензија.

Член 31

Воените инвалиди кои имаат право на додаток на деца по основ на работен однос, ако им престане работниот однос заради користење на право на професионална рехабилитација по одредбите на овој закон, имаат право на додаток на деца, ако ги исполнуваат условите предвидени со посебните прописи за додаток на деца.

Член 32

Децата со потешки психофизички недостатоци на кои им припаѓа додаток на деца според одредбите на член 30 и 31 од овој закон, имаат право на посебен додаток под услови и во висина определени со посебните прописи за додаток на деца.

6. Здравствена заштита

Член 33

На членовите на семејството на воените инвалиди на кои не им е обезбедена здравствена заштита според сојузните прописи за воените инвалиди (брачните другари на воените инвалиди од III и IV група кои не користат додаток за помош и нега од друго лице, брачните другари на воените инвалиди од V до X група и децата на воените инвалиди од VIII до X група), а кои не се осигурени по друг основ или здравствена заштита користат како осигуреници земјоделци, здравствена заштита им се обезбедува во обем што е пропишан за членовите на семејствата на осигурениците — работници.

Право на здравствена заштита во обем предвиден во став 1 на овој член имаат и лицата што не можеле да остварат својство на мирновремен воен инвалид за време додека се на професионална рехабилитација.

Член 34

Лицата од член 33 на овој закон правото на здравствена заштита го остваруваат во самоуправниот интересен заедница за здравствена заштита од подрачјето на кое имаат живеалиште, на начин и по постапка што е пропишана за другите корисници во таа заедница.

Пријава за корисниците на здравствена заштита од член 33 од овој закон поднесува општинскиот орган на управата надлежен за работите на боречко-инвалидската заштита.

Член 35

Висината на средствата за здравствена заштита за лицата кои не се осигурени по друг основ, се утврдува според просечните трошоци за здравствена заштита по корисник (осигурено лице) остварени во претходната година во заедницата во која се остварува здравствената заштита и просечниот број на пријавените корисници на здравствена заштита според овој закон.

Средствата за здравствена заштита, за лицата осигурени како земјоделци, се утврдуваат во висина на разликата меѓу просечните трошоци по корисник во работничкото и земјоделското осигурување остварени во претходната година во заедницата во која се остварува здравствената заштита и бројот на пријавените корисници на здравствена заштита — земјоделци според овој закон.

Во просечните трошоци за здравствена заштита на заедниците не се пресметуваат трошоците за случај на повреда при работа и професионални заболувања, како и трошоците за надоместок на личен доход за време на спреченост за работа.

Член 36

Средствата за остварување и користење на правата од здравствената заштита од член 33 и 34 од овој закон, на самоуправниот интересен заедница за здравствена заштита и ги надоместува општинскиот орган на управата надлежен за работите на боречко-инвалидската заштита.

7. Надоместок при купување на моторно возило

Член 37

Воените инвалиди од I до VI група со оштетување на долните екстремитети од најмалку 60 отсто, кои се во работен однос или на професионална рехабилитација, воените инвалиди со потполно изгубен вид на двете очи, како и воените инвалиди од I до IV група — корисници на додаток за нега и помош од страна на друго лице, со исклучок на воените инвалиди од I група кои користат право на бесплатно моторно возило според сојузните прописи за воените инвалиди, имаат право на надоместок при купување на моторно возило.

Надоместокот од став 1 на овој член изнесува 10 отсто од продажната цена на најевтиното патничко возило произведено во Југославија, а може да се користи еднаш во седум години.

Член 38

Решение за одобрување на надоместок за купување на моторно возило, донесува републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита.

Решението од став 1 на овој член е конечно.

III. ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

Член 39

Учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија од 16 мај 1945 година до 8 јули 1949 година, кои вршејќи воена должност претрпеле оштетување на организмот најмалку за 20 отсто (воени инвалиди од НОДЕМ), а не остваруваат основни права по сојузните прописи за воените инвалиди, тие права ги остваруваат огласно со одредбите на овој закон.

Правата од став 1 на овој член им припаѓаат и на членовите на семејствата на загиналите, умрелите и исчезнатите учесници во НОДЕМ, како и на членовите на семејствата на воени инвалиди од I до VII група по нивната смрт.

Правата од став 1 и 2 на овој член, воените инвалиди од НОДЕМ и членовите на семејствата ги остваруваат во обем, на начин и под услови предвидени со сојузните прописи за воените инвалиди.

IV. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА

Член 40

Инвалидскиот додаток, надоместокот за помош и нега од друго лице и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација, како и основните од кои тие примања се определуваат, секоја година од 1 јануари се зголемуваат со про-

центот на порастот на просечниот месечен личен доход во Републиката остварен во претходната година.

Паричните примања и основните утврдени според став 1 на овој член, од 1 јули во тековната година се зголемуваат со 50 отсто од процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Републиката, остварен во првото полугодие во тековната година во однос на просечниот месечен личен доход остварен во истиот период од претходната година.

Функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита, го утврдува износот на основните од став 1 и 2 на овој член, врз основа на податоците од Републичкиот завод за статистика.

V. ОСТВАРУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА

Член 41

Правата утврдени со овој закон се остваруваат од првиот ден на наредниот месец од денот на поднесувањето на барањето.

По исклучок од став 1 на овој член, семејниот додаток и инвалидски додаток на корисник на семејна инвалиднина припаѓа од денот на исполнувањето на условите за остварувањето на правото, ако барањето е поднесено во рок од 3 месеци од денот на исполнувањето на условите.

Материјалното обезбедување за време на професионалната рехабилитација припаѓа од денот на стекнувањето на рехабилитацијата.

Член 42

Во постапката за остварување на правата според овој закон не се плаќа такса.

Член 43

Правата утврдени со овој закон траат додека корисникот ги исполнува пропишаните услови за стекнување и користење на тие права.

По исклучок од став 1 на овој член, правото на професионална рехабилитација и правото на материјално обезбедување за време на професионална рехабилитација, можат да траат и по престапување на исполнувањето на условите за стекнување со право на професионална рехабилитација, заради намалување на инвалидитетот под одредениот минимум но најмногу до завршувањето на рехабилитацијата.

Член 44

Правата остварени во овој закон не се наследуваат.

Неисплатените пристигнати износи на паричните примања предвидени со овој закон, можат да се наследуваат во рок одреден со прописите за застареност на побарувањата.

Барање од став 2 на овој член може да поднесат членовите на семејството, кои живееле во заедничко домаќинство со корисникот до неговата смрт.

Член 45

Корисниците на права според овој закон се должни да ја пријават секоја промена во семејната и материјалната состојба која има влијание врз користењето на правото и висината на паричните примања на општинскиот орган на управата, во рок од 30 дена од настанувањето на промената.

Општинскиот орган на управата, по службена должност, врз основа на пријава на корисникот или врз основа на сознание добиено на друг начин, покренува постапка и донесува решение за губење на правото или за намалување на паричниот износ.

По извршените промени на основните од член 17 на овој закон или на катастарскиот приход, општинскиот орган на управата е должен да изврши проверка на фактите во семејната и материјалната состојба на корисниците и доколку утврди дека настанатите промени имаат влијание врз користењето на правото да донесе соодветно решение.

Член 46

На корисниците на инвалидски додаток на кои инвалидскиот додаток им е определен според член 18 став 1 и 3 од овој закон инвалидскиот додаток им припаѓа на рамни делови.

Член 47

Корисникот на кого му е извршена исплата на која немал право, должен е да го врати примениот износ во рок од 6 месеци:

— ако врз основа на неточни податоци за кои знаел или бил должен да знае дека се неточни или на друг противправен начин остварил право на парично примање што не му припаѓа или му припаѓа во помал обем;

— ако користи парично примање поради тоа што не пријавил промени кои би повлекле губење на правото, односно намалување на паричното примање и

— ако примил поголем износ од паричниот износ што му е определен со решението на надлежниот орган.

Побарувањата од став 1 на овој член застапуваат по истекот на рокот одреден со прописите за застареност на побарувањата. Тие рокови почнуваат да течат од денот кога во управната постапка станало конечно решението со кое е утврдено дека исплатеното примање не следувало или следувало во помал износ, односно од денот кога е извршена последната исплата на примањето од став 1 алинеја 3 од овој член.

Корисникот е должен да ја врати неправилно исплатената сума најмногу за последните три години, сметајќи од последната исплата на која немал право.

Доколку корисникот не изврши враќање на средствата во рокот предвиден во став 1 од овој член, враќањето на неправилно примената сума ќе се оствари со тужба кај надлежниот суд.

Член 48

На корисници на права според овој закон кои престојуваат во странство повеќе од 3 месеци не им се исплаќа паричното примање за време додека се во странство.

Член 49

Ако корисникот на инвалидски додаток со правосилна судска пресуда е осуден на казна затвор од 1 до 6 месеци, за времето додека се наоѓа на издржување на казната, му припаѓа 50 отсто од инвалидскиот додаток ако издржува членови на семејството, ако не издржува членови на семејството за тоа време не му припаѓа инвалидски додаток. Ако корисникот на инвалидски додаток, инвалидскиот додаток го користи заедно со соуживатели, на соуживателите им припаѓа нивниот дел од инвалидскиот додаток утврден според член 46 од овој закон.

Воениот инвалид или друго лице кое користи права по овој закон, ако со правосилна пресуда е осуден на казна затвор подолга од 6 месеци тие права ги губи.

Ако корисникот на инвалидски додаток се наоѓа во истражен затвор, на семејството кое го издржува му се исплаќа половина од неговиот инвалидски додаток. Задржаната половина на инвалидскиот додаток на корисникот му се исплаќа дополнително, ако кривичната постапка со правосилна одлука биде запрена или ако корисникот со правосилна пресуда биде ослободен од обвинението, односно ако обвинението против него биде одбиено, но не поради ненадлежност на судот.

VI. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 50

Постапка за остварување на правата утврдени со овој закон се поведува по барање на лицата од член 1 на овој закон.

Барањето се поднесува до општинскиот орган на управата.

Кон барањето се приложува соодветна документација со која се докажува дека се исполнети пропишаните услови за остварување на правото.

Член 51

За правото на инвалидски додаток, семеен додаток, надоместок за помош и нега од друго лице, професионална рехабилитација и материјално обезбедување за време на професионална рехабилитација, додаток на деца и здравствена заштита, во прв степен решава општинскиот орган на управата на чие подрачје подносителот на барањето има живеалиште.

За правата од став 1 на овој член на лицата од член 39 на овој закон и членовите на нивните семејства кои имаат живеалиште на територијата на друга социјалистичка република, односно автономна покраина, решава општинскиот орган на управата на Собранието на општина „Центар“ — Скопје.

По жалбата изјавена против решенијата донесени во прв степен решава републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита.

Член 52

Решението донесено во прв степен со кое се утврдува право на инвалидски додаток, семеен додаток, надоместок за помош и нега од друго лице, професионална рехабилитација и материјално обезбедување за време на професионална рехабилитација и додаток на деца подлежи на ревизија.

Ревизијата ја врши републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита.

Член 53

Општинскиот орган на управата е должен во рок од 15 дена по истекот на рокот за поднесување на жалба решението со сите списи да го достави до органот надлежен за вршење на ревизија.

Органот надлежен за вршење на ревизија е должен ревизијата на решението против кое не е изјавена жалба да ја изврши во рок од 3 месеци од денот кога го примил предметот. Ако во тој рок не е извршена ревизија се смета дека е дадена согласност на решението.

Член 54

Ако против решението донесено во прв степен е изјавена жалба, заедно со решавањето по жалба се врши и ревизија.

Член 55

Ревизијата и жалбата го одлагаат извршувањето на решението.

Член 56

Во вршење на ревизијата надлежниот орган може да даде согласност на решението донесено во прв степен, може да го измени, да го укине или да го поништи.

Надлежниот орган ќе го поништи или укине решението донесено во прв степен и ќе го врати на повторно решавање ако утврди дека во првостепената постапка непотполно или погрешно се утврдени фактите или не се водело сметка за правилата на постапката кои имаат влијание врз решавањето на правото, или сам ќе го реши ако утврди дека погрешно се оценети доказите или ако од утврдени факти е изведен погрешен заклучок за фактичката состојба или ако е погрешно применет пропишаното врз основа на кој е решен предметот.

Член 57

Првостепениот орган чие решение е укинато или поништено и вратено на повторна постапка, донесува ново решение.

Новото решение подлежи на ревизија во која се испитува само дали тоа е во согласност со образложението поради кое првото решение е укинато или поништено.

Член 58

Против решението донесено од органот надлежен за ревизија со кое решението на првостепениот орган е поништено или укинато и вратено на повторна постапка не може да се води управен спор.

Член 59

Решението со кое е признато право на инвалидски додаток, семеен додаток, надоместок за помош и нега од друго лице, професионална рехабилитација и материјално обезбедување за време на професионална рехабилитација, додаток на деца, здравствена заштита и надоместок за купување на моторно возило го извршува општинскиот орган на управата по службена должност.

Член 60

Правата според овој закон престануваат од првиот деј на наредниот месец по настанатите промени.

VII. ЕВИДЕНЦИЈА И НАДЗОР

Член 61

Општинските органи на управата се должни да водат евиденција за корисниците на правата и за извршените исплати според овој закон.

Републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита води збирна евиденција за корисниците и за потрошените средства врз основа на полугодишни и годишни извештаи што му ги доставуваат општинските органи на управата.

Општинскиот орган на управата е должен извештаите од став 2 на овој член да ги доставува во рок од 30 дена по истекот на првото полугодие, односно по истекот на годината.

Се овластува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита поблиску да го уреди начинот на водењето на евиденцијата и да ги пропише обрасците за водење на таа евиденција.

Член 62

Републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита врши надзор над спроведувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на него и им дава задолжителни инструкции на општинските органи на управата за извршување на работите за кои се овластени со овој закон.

Органот од став 1 на овој член врши контрола на наменското и законитото трошење на средствата за остварување на правата предвидени со овој закон со преглед на евиденцијата и документацијата кај општинските органи на управата.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 63

Општинскиот орган на управата ќе изврши усогласување на решенијата на затечените корисници на правата со одредбите на овој закон во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До завршувањето на усогласувањето од став 1 на овој член паричните примања на затечените корисници ќе им се исплатуваат во износи што им припаѓале до влегувањето во сила на овој закон во вид на аконтација од усогласените износи.

Затечените корисници кои со усогласувањето од став 1 на овој член ќе го изгубат правото не ја враќаат сумата исплатена на име аконтација согласно со став 2 на овој член.

Член 64

На корисниците на семеен додаток кои со право на семеен додаток се стекнале до влегувањето во сила на овој закон, ќе им се исплатува затечениот износ на семејниот додаток сè додека тој износ е повисок од износот определен според одредбите на член 21 од овој закон.

На затечените корисници на зголемен инвалидски додаток по основ на боледување од активна туберкулоза, ќе им се исплатува зголемен износ на инвалидскиот додаток согласно со член 19 на овој закон и по влегувањето во сила на овој закон.

Член 65

По исклучок на одредбите од член 39 став 3 на овој закон, барање за остварување на право на лична и семејна инвалиднина можат да поднесат учесниците во НОДЕМ — повратници во рок од 1 година од денот на нивното постојано настанување на територијата на СФРЈ.

Член 66

Неспособноста за стопанисување за затечените корисници на правата предвидени со овој закон нема повторно да се утврдува

Член 67

Прописите за чие донесување е овластен Републичкиот комитет за здравство и социјална политика и функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита (член 8 и 6) ќе се донесат во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на прописот од член 61 ќе се применува Правилникот за начинот на исплатувањето на инвалидските принадлежности и другите парични примања и за водење евиденција на корисниците на правата според Законот за воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ број 18/79).

Член 68

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ број 29/73, 45/74, 42/77, 11/81, 13/84 и 39/84).

Член 69

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

679.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ

Се прогласува Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 декември 1985 година.

Бр. 08-3681

17 декември 1985 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

ЗАКОН

ЗА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ

І. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој закон се уредуваат правата, обврските и одговорностите на републичките органи и на работниците во работните заедници на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат.

Член 2

Средства во општествена сопственост што ги користат републичките органи за извршување на работите и задачите (средства што ги користат републичките органи), во смисла на овој закон, се: земјиште, службени згради и простории, средства за изградба и прибавување на станбени згради, станови и гаражи, станови за службени потреби, средства за репрезентација, средства за подароци, средства за превоз, предмети со уметничка и културна вредност, опрема и потрошен материјал и други средства за потребите на републичките органи.

Како средства во општествена сопственост, во смисла на овој закон, се сметаат и средствата што работниците во работните заедници на републичките органи ги користат за изградба и прибавување на станбени згради, станови и гаражи.

Член 3

Користењето, управувањето и располагањето со средствата од член 2 на овој закон се врши според одредбите на овој закон, ако за одделни средства не е со закон определено поинаку.

Член 4

Републичките органи имаат права, обврски и одговорности во поглед на користењето, управувањето и располагањето со средства во општествена сопственост на кои право на располагање има Социјалистичка Република Македонија (Републиката), утврдени со закон.

Член 5

Под републички органи, во смисла на овој закон, се подразбираат Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Уставниот суд на Македонија, републичките органи на управата, републичките организации, Врховниот суд на Македонија, Јавното обвинителство на Македонија, Јавното правобранителство на Македонија, Судот на здружениот труд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, Републичкиот суд за прекршоци, окружните судови, окружните стопански судови, основните судови на здружениот труд и окружните јавни обвинителства.

Одредбите на овој закон се применуваат и на Советот на Републиката, Општествениот правобранител на самоуправањето на Македонија, Републичкиот штаб за цивилна заштита и на стручните служби на органите од став 1 на овој член, како и на други републички органи и организации корисници на средства од Републичкиот буџет.

Одредбите на овој закон сообразно се применуваат и на Републичкиот штаб за територијална одбрана, ако со закон не е определено поинаку.

Член 6

Со законот со кој се основа републички орган со својство на правно лице се определуваат средствата во општествена сопственост врз кои се преземаат правни работи и други дејствија во правниот промет.

Член 7

Републичките органи ги користат средствата во општествена сопственост со сообразност со нивната намена и работите и задачите што ги вршат.

Републичките органи се должни да обезбедат грижливо и совесно ракување, чување и заштита на средствата во општествена сопственост, нивно општествено и економско целесообразно користење, како и уредно и навремено извршување на обврските што произлегуваат од користењето, управувањето и располагањето со тие средства.

Член 8

Републичките органи ги програмираат своите потреби од средствата во општествена сопственост и ги планираат во согласност со повеќегодишните програми за модернизација и за техничка опременост на републичките органи.

Републичките органи соработуваат меѓусебно при програмирањето и планирањето, чувањето, заштитата и користењето на средствата во општествена сопственост. Тие остваруваат соработка и со соодветните органи на општините и Градот Скопје, како и со соодветните самоуправни организации, засадници и здруженија.

Член 9

Функционерот што раководи со републички орган, односно овластеното лице или лицето што има право и должност на функционер што раководи со републички орган (функционерот) се грижи за програмирањето, планирањето и прибавувањето на средствата во општествена сопственост.

За законитоста на работењето во врска со прибавувањето на средствата во општествена сопственост, за грижливо и совесно ракување, чување и заштита на средствата во општествена сопственост, нивното општествено и економско целесообразно користење, како и за уредното и навремено извршување на обврските што произлегуваат од користењето, управувањето и располагањето со тие средства е одговорен функционерот.

Член 10

Работниците во работните засадници на републичките органи имаат права, обврски и одговорности да обезбедат грижливо и совесно ракување, чување и заштита на средствата во општествена сопственост и нивно општествено и економско целесообразно користење.

Во остварувањето на самоуправните права, обврски и одговорности работниците во работните засадници на републичките органи покренуваат иницијатива и му даваат мислења и предлози на функционерот за ефикасно и општествено и економско целесообразно користење, чување, ракување и заштита на средствата во општествена сопственост.

Член 11

Потребите од средства на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, односно на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија ги утврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, односно Претседателството на Социјалистичка Република Македонија.

Потребите од средства на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на другите републички органи од член 6 на овој закон ги утврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија по предлог на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, доколку со закон не е определено поинаку.

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија презема мерки и врши други права и должности во врска со спроведувањето на утврдената политика за користењето, управувањето и располагањето со средствата што ги користат републичките органи на управата, републичките организации и стручните служби на Извршниот совет, се грижи за обезбедување средства за работа на тие органи, организации и служби и ја насочува нивната работа заради поусогласено, ефикасно и општествено-економско целесообразно користење на средствата.

Член 12

Јавното правобранителство на Македонија презема мерки и правни дејствија заради заштита на правата и интересите на Републиката во врска со прибавувањето, користењето и располагањето со средствата во општествена сопственост, во согласност со закон.

Републичките органи се должни претходно да прибават мислење од Јавното правобранителство на Македонија за правните работи во однос на прибавувањето и отуѓувањето на средствата, ако тоа со закон е определено.

Член 13

Средствата што ги користат републичките органи се осигуруваат во согласност со прописите за осигурување на средствата во општествена сопственост.

Член 14

Подароци од средствата на републичките органи не можат да се даваат, освен во случаите утврдени со овој закон.

II. СРЕДСТВА ШТО ГИ КОРИСТАТ РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ

Заеднички одредби

Член 15

Средствата што ги користат републичките органи се средства прибавени со надоместок или без надоместок врз основа на договор или по друга основа, доколку со закон не е определено поинаку.

Средствата што се прибавуваат со надоместок можат да се прибавуваат само во рамките на средствата предвидени за таа намена во Републичкиот буџет.

Член 16

Паричните средства обезбедени за прибавување на предмети од заеднички интерес републичките органи можат договорно да ги здружуваат меѓу себе и со други корисници на општествени средства.

Договорот од став 1 на овој член го склучува функционерот што раководи со републичкиот орган.

Член 17

Предметите се прибавуваат со јавно наддавање, прибирање на понуди и со непосредна спогодба.

Со непосредна спогодба се прибавуваат следниве видови предмети:

1. предмети на ситен инвентар и инвентар доколку одговара на постојната типизација на инвентарот што го користат републичките органи;
2. уметнички слики, скулптури и други предмети со уметничка и културна вредност и
3. потрошен материјал, алат и резервни делови.

Член 18

Ако републичкиот орган поради промена на делокругот, намалување на работите и задачите или поради други околности, престане да го користи предметот, должен е да го предале на Управата за заеднички работи при Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Управата за заеднички работи).

Предметот што републичкиот орган ќе го предале на Управата за заеднички работи како привремено непотребен, Управата може да го даде на привремено користење на друг републички орган со обврска тој предмет да го чува и уредно да го одржува.

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да одлучи предметот од став 1 на овој член со надоместок или без надоместок да се пренесе, односно да се даде на привремено користење на општествено правно лице или со надоместок односно со замена да се отуѓи од општествена сопственост, доколку тој предмет не можел да се пренесе или да се даде на привремено користење на друго општествено правно лице.

Износот на паричните средства добиени со давање на привремено користење, со пренос или со отуѓување на предметот е приход на Републичкиот буџет ако со закон не е определено поинаку.

Член 19

За давање на предмет на привремено користење, пренесување, замена или отуѓување од општествена сопственост се склучува договор во писмена форма.

Договорот од став 1 на овој член, кој не е склучен во писмена форма, не произведува правно дејство.

Земјиште**Член 20**

Под земјиште, во смисла на овој закон, се подразбира градежно или друго земјиште кое служи за потребите на републичките органи.

Член 21

Земјиштето што не им е потребно на републичките органи се пренесува на користење, управување и располагање на општината на чие подрачје се наоѓа земјиштето.

Ако земјиштето е прибавено со надоместок или на земјиштето се направени вложувања, пренесувањето на земјиштето на општината се врши со надоместок, а до висината на вредноста на вложувањата сторени на тоа земјиште.

Службени згради и простории**Член 22**

Службени згради и простории, во смисла на овој закон, се згради, делови од згради и простории изградени или прибавени за потребите на републичките органи (службени простории).

Член 23

Потребите на републичките органи од службени простории се утврдуваат со програма.

Програмата од став 1 на овој член ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија по предлог на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 24

Службените простории прибавени за потребите на републичките органи на управата ги распоредува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија според:

- бројот на вработените;
- опремата потребна за вршење на работите и задачите на републичкиот орган и
- карактерот и специфичноста на работите и задачите на републичкиот орган.

Член 25

Службените простории дадени на користење на републичките органи ги распоредува функционерот по прибавено мислење од Советот на работната заедница.

Член 26

Условите и начинот на чување, заштита и одржување на службените простории ги пропишува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Средства за изградба и прибавување на станбени згради, станови и гаражи и нивно користење**Член 27**

Под станбени згради, станови и гаражи, во смисла на овој закон, се подразбираат станбените згради, становите и гаражите изградени или прибавени за потребите на работниците, раководните работници и функционерите (работници) во републичките органи.

Член 28

Работниците во републичките органи имаат право на средства за изградба и прибавување на станбени згради, станови и гаражи во рамките на средствата за заедничка потрошувачка.

Средствата за заедничка потрошувачка наменети за изградба и прибавување на станбени згради, станови и гаражи им се обезбедуваат на работниците во републичките органи во висина на средствата што ги извојуваат работниците во организациите на здружениот труд по работник.

Висината на средствата од став 1 на овој член се утврдува истовремено кога се утврдуваат средствата за работа на републичките органи.

Член 29

За прибавување на станбени згради, станови и гаражи за потребите на работниците во републичките органи се користат средствата од амортизацијата на станбените згради, станови и гаражи, средствата од ануитетите по одобрени кредити за станбена изградба во лична сопственост, дел од средствата што работниците во републичките органи врз основа на закон ги здружуваат во самоуправната интересна заедница на станувањето, лични средства на работниците во републичките органи, како и средствата од член 28 на овој закон.

Член 30

Работниците во републичките органи ги здружуваат средствата од член 29 на овој закон со самоуправна спогодба. Со самоуправна спогодба се уредуваат и условите, критериумите и постапката за давање на користење станбени згради, станови и гаражи и за давање кредити за изградба и прибавување на станбени згради или станови во лична сопственост и за подобрување на условите за живеење на работниците во републичките органи.

На самоуправната спогодба од став 1 на овој член можат да ѝ пристапат и работниците на општествено-политичките организации на Републиката.

Член 31

На работник во републичкиот орган може да му се даде на користење станбена зграда, стан и гаража или да му се даде кредит за изградба и прибавување на станбена зграда или стан во лична сопственост и за подобрување на условите за живеење.

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на работник — пензионер на кого не му е решено станбеното прашање.

Стан за службени потреби**Член 32**

Под стан за службени потреби, во смисла на овој закон, се подразбира стан потполно или делумно наместен или ненаместен што служи за привремено сместување на функционер, односно на раководен работник во републички орган.

Стан за службени потреби може да се додели на функционер, односно раководен работник во републички орган заради негово привремено сместување доколку во местото на преземање на должноста го нема решено станбеното прашање и нема стан во лична сопственост.

Функционерот, односно раководниот работник од став 2 на овој член го задржува станарското право на станот што го користел во местото на постојаното живеење.

Член 33

Функционерот, односно раководниот работник не може да се стекне со станарско право на стан за службени потреби.

Член 34

Становите за службени потреби не се здружуваат во самоуправната интересна заедница на станувањето. Со нив управува и стопанисува Управата за заеднички работи.

Член 35

За користење на стан за службени потреби се склучува договор.

Договорот за користење на стан за службени потреби го склучуваат функционерот, односно раководниот работник на кого му е даден станот и Управата за заеднички работи.

Со договорот од став 2 на овој член се утврдуваат условите и начинот на користење на станот за службени потреби, а особено:

- висината на надоместокот за користење на станот, односно гаражата;
- висината на надоместокот и условите за користење на мебелот и опремата;
- плаќањето на комуналните давачки (греење, вода, електрика и друго) и
- времетраењето на користењето на станот.

При вселувањето, односно иселувањето од станот за службени потреби се составува записник со кој се утврдува состојбата на станот и опремата.

Член 36

Функционерот, односно раководниот работник во републичкиот орган е должен да го ослободи службениот стан во рок од 30 дена и тоа од:

- 1) денот кога тој или член на неговото семејно домаќинство се здобил со станбена зграда или стан на трајно користење, односно се здобил со станбена зграда или стан во сопственост и
- 2) денот на разрешување од должноста.

Член 37

Потребите за прибавување на службени станови ги утврдува со програма Собранието на Социјалистичка Република Македонија што ја донесува по предлог на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 38

Средствата остварени со издавање на станови за службени потреби се користат за одржување и обновување на тие станови и на нивната опрема.

Член 39

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги пропишува поблиските услови и критериуми за давање и користење на станови за службени потреби и за утврдување на висината на надоместокот за користење на станот, односно гаражата.

Средства за репрезентација

Член 40

Средства за репрезентација, во смисла на овој закон, се недвижни и движни предмети наменети за потребите на репрезентација на републичките органи (земјиште, згради, посебни средства за превоз и друго).

Член 41

Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги определува предметите што се сметаат како средства за репрезентација и донесува програма за прибавување, изградба и опремување на средствата за репрезентација.

Член 42

Условите и начинот за користење и одржување на средствата од член 40 на овој закон ги пропишува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Примање и давање подароци во односите со странство

Член 43

Подароците што функционерите, раководните работници и работниците (работници) во републичките органи ќе ги примат од претставник на странска држава, орган, организација или институција на странска држава или од странски државјанин, стануваат општествена сопственост.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, работниците во републичките органи можат да стекнат право на сопственост врз вообичаени пригодни подароци од помала вредност, кои не можат да бидат во пари (монети), а кои им се даваат како спомен или во знак на меѓународна соработка или солидарност.

Член 44

Процена на вредноста на примениот подарок врши Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 45

На претставници на странска држава, орган, организација или институција на странска држава или

на странски државјанин не можат да им се даваат подароци од средствата во општествена сопственост што ги користат републичките органи.

По исклучок од одредбите на став 1 на овој член, можат да се даваат вообичаени пригодни подароци од помала вредност од домашно производство, како спомен или во знак на меѓународна соработка или солидарност.

Подароците од став 2 на овој член не можат да се даваат во пари.

Член 46

Работниците во републичките органи можат да им даваат подароци од член 45 став 2 на овој закон на претставници на странска држава, орган, организација или институција на странска држава или на странски државјанин само врз основа на одлука на органот што ја определил делегацијата што ја претставува Социјалистичка Република Македонија.

Член 47

Како пригоден подарок од помала вредност, во смисла на членовите 43 и 45 став 2 на овој закон, се смета подарокот чија вредност не го преминува износот од 50% од просечниот личен доход исплатен на работниците во Републиката во претходната година.

Член 48

Претседателството на Социјалистичка Република Македонија може да одлучи да се даде подарок на шеф на странска држава од средствата во општествена сопственост со поголема вредност од вредноста утврдена со член 47 на овој закон.

Член 49

Работниците во републичките органи што од претставници на странска држава, орган, организација, или институција на странска држава или од странски државјанин ќе примат подарок, должни се подарокот да го пријават на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во рок од 30 дена од денот на примањето.

Подарокот од поголема вредност се предава на орган определен од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на чување или на излагање во определени простории.

Член 50

Одредбите на овој закон за примање и давање подароци во односите со странство се однесуваат и на други лица што се определени да ја претставуваат Социјалистичка Република Македонија.

Средства за превоз

Член 51

Средства за превоз, во смисла на овој закон, се моторните возила (патнички автомобили, товарни автомобили, автобуси и слично), воздухоплови, пловни објекти и други превозни средства, кои служат за потребите на републичките органи.

Член 52

Средствата за превоз можат да ги користат работниците во републичките органи за вршење на службените работи ако природата на работите и условите за работа тоа го бараат.

Член 53

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги определува републичките органи на управата, републичките организации и стручните служби на Извршниот совет што можат непосредно да ги користат средствата за превоз, ако тоа го бара природата на работите и задачите што ги вршат.

Член 54

Средствата за превоз се прибавуваат од домашно производство,

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по исклучок, одлучува за прибавувањето на средства за превоз што не се произведуваат во СФРЈ (средства за превоз за протоколарни потреби, за потребите на безбедноста и за потребите на народната одбрана).

Средствата за превоз за потребите на републичките органи не можат да се прибавуваат со надоместок од граѓански правни лица и од граѓани.

Член 55

Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Претседателството на Социјалистичка Република Македонија одлучуваат за прибавување средства за превоз за своите потреби.

За прибавување средства за превоз за потребите на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и за потребите на другите републички органи одлучува Извршниот совет.

Предмети со уметничка и културна вредност

Член 56

Под предмети со уметничка и културна вредност, во смисла на овој закон, се подразбираат делата на ликовната и применетата уметност и другите дела од значење за културата на народите и народностите на Југославија (слики, скулптури, таписерии, теписи, повелби, музејски или библиографски примероци на книги и друго)

Член 57

Предметите со уметничка и културна вредност се прибавуваат по предлог на комисија што ја формира Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 58

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги пропишува условите и начинот на прибавување, користење, одржување, чување и заштита на предметите со уметничка и културна вредност.

Опрема и потрошен материјал

Член 59

Под опрема, во смисла на овој закон, се подразбираат средствата за механографија и електроника, електронските уреди, средствата за врски и комуникации, лабораториска опрема, канцелариски намештај, библиотеците, како и другите предмети чие користење под редовни услови на употреба трае подолго од 1 година.

Средствата на опремата ги сочинуваат паричните средства наменети за прибавување на опрема, како и средствата за амортизација на опремата, ако е пропишана амортизација.

Член 60

Под потрошен материјал, во смисла на овој закон се подразбираат предметите што со користењето во целина се трошат и чие користење под редовни услови на употреба трае до 1 година.

Член 61

Опремата и потрошниот материјал се прибавуваат под следниве услови:

- 1) да се од домашно производство;
- 2) да одговараат според капацитетот, функцијата и другите својства на потребите за кои се прибавуваат и
- 3) да се прибавуваат во количество потребно за вршење на работите и задачите на републичкиот орган.

По исклучок од став 1 точка 1 на овој член, опрема и потрошен материјал што не се од домашно производство можат да се прибавуваат само кога домашните производители не се во можност да ја

испорачуваат опремата во потребното количество, цена, асортиман и квалитет и во определени рокови, како и кога се заменува дел на постојната опрема што не е од домашно производство.

Член 62

Опремата се прибавува врз основа на програмата што ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Во програмата од став 1 на овој член се назначува и опремата што се прибавува од домашно и странско производство.

Други средства за потребите на републичките органи

Член 63

Други средства за потребите на републичките органи, во смисла на овој закон, се: ресторани, куќни, бифиња, одморалишта, спортски и други објекти прибавени од средствата на Републичкиот буџет, кои служат за исхрана, одмор и рекреација на работниците во републичките органи.

Член 64

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе ги пропише условите и начинот на користење на средствата од член 63 на овој закон.

III. НАДЗОР И ЕВИДЕНЦИЈА

Член 65

Надзорот над применувањето на одредбите на овој закон и другите прописи за прибавување, користење, управување и располагање со средствата што ги користат републичките органи го врши Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 66

Во вршењето на надзорот, Републичкиот секретаријат за финансии има право на увид во евиденцијата и документацијата за прибавување, користење, управување и располагање со средствата што ги користат републичките органи, како и да му укажува на функционерот за состојбата и за проблемите во врска со користењето на средствата.

Републичкиот орган кај кој се врши надзорот е должен на Републичкиот секретаријат за финансии да му овозможи увид во евиденцијата и документацијата за прибавување и користење, управување и располагање со средствата што ги користи, да му даде потребни објаснувања и податоци и да му укаже помош во вршењето на тој надзор.

Член 67

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со завршната сметка на Републичкиот буџет му поднесува на Собранието на Социјалистичка Република Македонија извештај за состојбите и појавите во врска со прибавувањето, користењето, управувањето и располагањето со средствата што ги користат републичките органи.

Член 68

Евиденција за средствата што ги користат републичките органи водат:

1. Управата за заеднички работи — за недвижните предмети, според прописите за евиденција на недвижностите во општествена сопственост;
2. Републичките органи — за движните предмети што тие ги користат, според прописите за книговодство и
3. Републичкиот секретаријат за внатрешни работи и Републичкиот секретаријат за народна одбрана — за недвижните и движните предмети што тие ги користат.

Член 69

Ако дел од средствата на републичките органи биде пренесен на општествено правно лице, републичкиот орган е должен на тоа општествено правно лице да му ја предаде и документацијата за тие средства.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

1. Стопански престапи

Член 70

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во републичкиот орган ако:

1) незаконски прибави, користи, управува или располага со средства потребни за работа на републичките органи (член 9 став 2);

2) прибави предмети со надоместок над износот утврден во Републичкиот буџет за таа намена (член 15 став 2);

3) спротивно на програмата прибави службени простории (член 23 став 1);

4) прибави средства за превоз со надоместок од граѓански правни лица или граѓани (член 54 став 3) и

5) прибави опрема што не е предвидена во програмата (член 62 став 1).

2. Прекршоци

Член 71

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во републичкиот орган на кое му е доверено ракување со средствата ако средствата ги користи спротивно на нивната намена (член 7 став 1).

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 72

Користењето на становите за службени потреби издадени пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се врши според одредбите на овој закон.

Член 73

Управата за заеднички работи во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ја прибави потребната документација за недвижностите што ги користат републичките органи.

Ако Управата за заеднички работи не може да ја прибави потребната документација од став 1 на овој член, презема мерки за обезбедување на докази за правата на располагањето на Социјалистичка Република Македонија врз недвижностите.

Член 74

Управата за заеднички работи во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе изврши попис на недвижностите врз кои е запишано право на користење, односно право на располагање на Социјалистичка Република Македонија.

Ако се утврди дека недвижностите од став 1 на овој член ги користи неовластен владетел, Управата за заеднички работи ќе поднесе барање до Јавното правобранителство на Македонија за покренување постапка заради враќање на тие недвижности на Републиката.

Член 75

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе ги донесе прописите утврдени со овој закон во рок од 3 месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 76

Управата за заеднички работи ќе утврди во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон кои недвижности не се повеќе потребни за извршување на работите и задачите на републичките органи и ќе му предложи на Извршниот совет

на Собранието на Социјалистичка Република Македонија тие да се пренесат со надоместок или без надоместок на општествено правно лице, да се заменат или да се отуѓат.

Член 77

До склучувањето на самоуправната спогодба за условите, критериумите и постапката за давање на користење на станови и кредити за изградба, важат условите утврдени со Одлуката за условите, начинот и критериумите за доделување станови и кредити за станбена изградба во лична сопственост на функционерите, раководните работници и на работниците во републичките органи и организации („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 21/85).

Член 78

Прописите што ги уредуваат правата, обврските и одговорностите на републичките органи и на работниците во работните заедници во тие органи, во поглед на средствата во општествена сопственост што не се во согласност со овој закон, ќе се усогласат во рок од 6 месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 79

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

680.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ И ЈАВНИТЕ ПРИРЕДБИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните собири и јавните приредби,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 декември 1985 година.

Бр. 08-3644/1

17 декември 1985 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ И ЈАВНИТЕ ПРИРЕДБИ

Член 1

Во Законот за јавните собири и јавните приредби („Службен весник на СРМ“ број 44/72), во член 3 став 3 и член 9 став 1 по зборот „орган“ се додаваат зборовите: „на управата надлежен“.

Член 2

Во член 4, член 6 став 3, член 8 став 4, член 10 став 1 точка 3 и член 11 став 1 точка 3 зборовите: „надлежниот општински орган“ се заменуваат со зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен“.

Во член 7 зборовите: „Надлежниот општински орган“ се заменуваат со зборовите: „Општинскиот орган на управата надлежен“.

Член 3

Во член 10 став 1 бројот „10.000“ се заменува со бројот „50.000“.

Во став 2 бројот „500“ се заменува со бројот „2.500“.

Член 4

Во член 11 бројот „500“ се заменува со бројот „10.000“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

681.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за личното име,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 декември 1985 година.

Бр. 08-3643/1
17 декември 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ

Член 1

Во Законот за личното име („Службен весник на СРМ“ број 30/72) во член 1 по став 1 се додава нов став кој гласи:

„Со личното име не смее да се разгорува национална или верска омраза, или нетрпеливост или да се навредува јавниот морал“.

Член 2

Во член 3 по став 2 се додава нов став кој гласи:

„Во матичната книга на родените не може да се запише лично име со кое се разгорува национална, или верска омраза или нетрпеливост или со кое се навредува јавниот морал“.

Член 3

Во член 8 по став 1 се додава нов став кој гласи:

„Промена на личното име, односно на името или презимето не може да се одобри ако со промената се разгорува национална, или верска омраза или нетрпеливост или се навредува јавниот морал“.

Член 4

Во член 10 бројот „500“ се заменува со бројот „30.000“, а бројот „15“ се заменува со бројот „30“.

По став 1 се додава нов став кој гласи:

„Со казна од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и лице кое неовластено врши промена на личното име на граѓанин, односно само на името или само на презимето“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

682.

Врз основа на член 118 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 17 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1986 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување висината и начинот на обезбедување средства на солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1986 година, број 0805-1863/1, што ја донесе Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита, на седницата одржана на 28 октомври 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3642/1
17 декември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

683.

Врз основа на член 2 и член 7 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 8/77), член 102 од Кривичниот закон на СФРЈ и критериумите за групно помилување на осудени лица, Претседателството на СР Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД НОВАТА 1986 ГОДИНА

I

Се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Адемовски Џемаил Љутвија,
2. Адеми Веди Сулејман,
3. Алексоски Ристо,
4. Атанасов Јаким Круме,
5. Ацески Борис Зоран,
6. Бибановски Никола Ангеле
7. Билбилоски Рашид Осман,
8. Богдановски Блаже Крсто,
9. Гаџов Лазо Ристо,
10. Грижоски Благоја Милан,
11. Даневски Панте Дане,
12. Димитровски Раде Бранко,
13. Дуковски Стојан Сашко,
14. Горгиоски Петре Трајко,
15. Емруш Муртез Елез,
16. Зибери Али Фуат,
17. Зијат Мурат Рушенов,
18. Зуљи Имер Шехапи,
19. Илџа Саит Шемси,
20. Имери Јусуф Јусуф,
21. Јадигар Мендо Целадин,

22. Јашари Зејнел Халим,
23. Јовановски Јован Љубчо,
24. Лазаров Страшо Љубе,
25. Маличевски Јустен Алија,
26. Манојловски Стојан Ацо,
27. Мемедов Фаик Фазил,
28. Мелани Реџеп Камил,
29. Митев Бранко Митко,
30. Милкиќ Владо Добри,
31. Мухарем Асан Плечо,
32. Николовски Стоилко Ѓорѓи,
33. Новаковиќ Божидар Слободанка,
34. Орлати Осман Агим,
35. Панев Ристо Спасо,
36. Пендиковски Никола Павел,
37. Реџепа Рамадан Амди,
38. Ристов Атанас Сашко,
39. Ристевски Диме Кирил,
40. Саити Муарем Физа,
41. Соколовски Александар Слободан,
42. Стоевски Милан Владо,
43. Стојчев Иван Страшо,
44. Стојанов Душан Зоран,
45. Сулејмани Медет Вари,
46. Сулиманов Ибраим Салих,
47. Турковиќ Рамо Ариф,
48. Ќорбајрами Абдулхалим Џемалудин,
49. Ќосески Драге,
50. Шопов Димитар Никола.

II

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Абази Бафти Демир, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
2. Абази Бафти Фадил, од 9 (девет) на 8 (осум) години,
3. Адеми Адем Даим, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
4. Адеми Зејдин Имер, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
5. Акиов Шаќир Џеват, од 13 (тринаесет) години на 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци,
6. Алексовски Секула Кирил, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
7. Алити Фазлија Скендер, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
8. Амети Амет Ќазим, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,
9. Атанасов Јанко Љубе, од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 3 (три) месеци,
10. Андоновски Александар Кире, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
11. Атанасовски Петруш Цветан, од 1 (една) година и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) месеци,
12. Балиоски Бајрам Фета, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
13. Бислимовски Софре Ивач, од 8 (осум) години и 6 (шест) месеци на 7 (седум) години и 6 (шест) месеци,
14. Блажевски Трајан Темелко, од 12 (дванаесет) години и 9 (девет) месеци на 11 (единаесет) години и 9 месеци,
15. Божинев Ташко Крсте, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
16. Бојчевски Ѓорѓи Ристо, од 5 (пет) години на 4 (четири) години,
17. Бондевски Васил Александар, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
18. Васовски Никола Драган, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
19. Ватиќ Касум Сафет, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) месеци,
20. Вукел Ђштреф Адем, од 12 (дванаесет) години на 10 (десет) години,
21. Вичев Трајко Лазо, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
22. Грозданов Јосиф Герасим, од 7 (седум) години на 6 (шест) години,
23. Граорски Цветко Ѓорѓи, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци,
24. Грозданов Герасим Илија, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
25. Демиров Ислам Саид, од 6 (шест) на 5 (пет) години,
26. Доњчев Веселин Живко, од 5 (пет) години и 3 (три) месеци на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
27. Ѓорѓиев Стефан Јорданчо, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
28. Георгиевски Ставре Слободан, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
29. Георгиевски Стојанче Станко, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,
30. Ефтимов Ристо Димитар, од 6 (шест) години и 8 (осум) месеци на 5 (пет) години и 8 (осум) месеци,
31. Ефтимов Димитар Милчо, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
32. Зурапова Влајко Душка, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
33. Ибраими Назми Џезаир, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
34. Иванов Мијалче Боро, од 20 (дваесет) на 19 (деветнаесет) години,
35. Илиев Златан Ацо, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
36. Исеновски Куртиш Шефик, од 8 (осум) години и 4 (четири) месеци на 7 (седум) години и 7 (седум) месеци,
37. Јакимовски Александар Мите, од 7 (седум) години и 3 (три) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци,
38. Јаневски Гичо Маринко, од 8 (осум) на 7 (седум) години,
39. Јанкулов Томе Ристо, од 11 (единаесет) години и 3 (три) месеци на 9 (девет) години и 9 (девет) месеци,
40. Јашаров Фазли Кариман, од 14 (четиринаесет) години на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци,
41. Јашаров Шабан Кадри, од 9 (девет) на 8 (осум) години,
42. Јашаровски Бејдин Мустафа, од 7 (седум) години и 3 (три) месеци на 6 (шест) години и 9 (девет) месеци,
43. Јованов Станко Санде, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
44. Кадиноски Илија Живко, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
45. Карапалевски Бојче Цветко, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 9 (девет) месеци,
46. Коложегоски Алексо Благоја, од 5 (пет) на 4 (четири) години,
47. Костадинов Ташо Стојан, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
48. Коџев Анание Душан, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,
49. Кочовски Петре Душко, од 6 (шест) на 5 (пет) години,
50. Крстевски Димитар Јордан, од 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци,
51. Манасиев Станко Никола, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
52. Масев Велисав Лазар, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
53. Мемедовски Ибраим Невзат, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
54. Миладинов Никола Ангел, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци,
55. Милковски Андон Гроздан, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) месеци,
56. Мицевски Глигур Богоја, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
57. Мифтаров Амди Рамадан, од 9 (девет) години и 9 (девет) месеци на 8 (осум) години и 3 (три) месеци,

58. Мишев Јордан Борис, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,

59. Наумовски Тодор Никола, од 2 (две) години на 1 (една) година и 3 (три) месеци,

60. Николовски Мите Кира, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,

61. Николов Трајан Цане, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

62. Паскоски Милан Драган, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,

63. Постолов Миладин Стојан, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

64. Рамадановски Рамадан Мамер, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,

65. Ристески Богдан Ацо од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,

66. Рушити Шаин Селајдин, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

67. Салиев Амди Тураби, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) месеци,

68. Солтиров Димитар Филип, од 8 (осум) на 7 (седум) години,

69. Спаиски Абдула Мустафа, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,

70. Стојановиќ Воислав Бранислав, од 7 (седум) години на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци,

71. Стојковски Стојан Мирко, од 7 (седум) на 6 (шест) години.

72. Темелкова Ангел Донка, од 8 (осум) години на 7 (седум) години,

73. Тенков Спасе Драги, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,

74. Тодоровски Богдан Ацо, од 5 (пет) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,

75. Трајановски Мирко Ристо, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,

76. Трајчевски Крсто Драги, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,

77. Трајчев Милан Душан, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,

78. Чатак Махмут Асима, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,

79. Целадинов Ризо Демир, од 3 (три) години и 10 (десет) месеци на 3 (три) години и 4 (четири) месеци,

80. Цонов Златко Стојан, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,

81. Шабани Миљаим Насуф, од 9 (девет) на 8 (осум) години,

82. Шаботиќ Хамдија Емина, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

83. Шакиров Рамиз Јаоим, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-934

26 декември 1985 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

684.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор се ослободуваат следните лица:

1. Димовски Ѓорѓи Живко од Титов Велес,
2. Крстевски Томо Милорад, од с. Марена,
3. Салифоски Абдулкадар Орхан од Кичево,
4. Синани Синан Сали од Тетово,
5. Стефановски Борис Душан од Кичево,
6. Никодиноски Диме Драгољуб, од с. Речани,
7. Емини Мефаил Исмет од Куманово.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови на 1 година на осудените лица:

1. Сулејмани Беадин Расим од с. Падалиште, во траење од 1 месец,
2. Петков Љубен Никола од с. Зрновци, во траење од 2 месеца,
3. Ристески Панаско Борче од с. Куратица, во траење од 2 месеца,
4. Андоноски Илија Петре, од с. Присад, во траење од 2 месеца,
5. Илов Васил Димитар од Кавадарци, во траење од 3 месеци,
6. Гаврилов Јован Васил од с. Грдани, во траење од 3 месеци,
7. Дарковски Сандре Павле од Битола, во траење од 3 месеци,
8. Дарковски Сандре Благоја од Битола, во траење од 3 месеци,
9. Савески Кузман Славе од Кичево, во траење од 3 месеци,
10. Алили Јумни Меќани од с. Желино, во траење од 4 месеци,
11. Дрчелиќ Божо Радован од с. Мраморок, во траење од 6 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови на 2 години на осудените лица:

1. Ѓорѓиевска Лазо Стојанка од Кратово, во траење од 2 месеца,
2. Димитров Милан Ванчо од с. Јакимово, во траење од 4 месеци,
3. Арнаутовски Андрија Лазо од Скопје, во траење од 4 месеци,
4. Бејтовиќ Мехмед Игбала од с. Борино, во траење од 4 месеци,
5. Димески Миливој Божидар од с. Зрзе, во траење од 4 месеци,
6. Митровиќ Тодосије Вукман од с. Врпоље, во траење од 6 месеци,
7. Маџаревиќ Мирко Десимир од с. Миличи, во траење од 6 месеци,
8. Мартиновски Момир Димко од Тетово, во траење од 6 месеци,
9. Гурчиновски Живко Здравко од Скопје, во траење од 6 месеци,
10. Љутвиоски Нијаз Нуран од Кичево, во траење од 6 месеци,
11. Бошевски Димитрија Ѓорѓија од Скопје, во траење од 8 месеци,
12. Поповски Димитрија Коста од Скопје, во траење од 8 месеци,
13. Андрејевски Владимир Љубомир од Скопје, во траење од 1 година.

IV

Извршувањето на изречената казна затвор се услови на 3 години на осудените лица:

1. Цветаноски Димко Бранко од Кичево, во траење од 6 месеци,
2. Николова Борис Вера од Скопје, во траење од 2 години и 6 месеци.

V

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Бараковски Милан Васил од Скопје, во траење од 4 месеци,
2. Бекос Томас Евангелос од Трикале, во траење од 6 месеци,
3. Атанасова Миле Роска од Винаца, во траење од 6 месеци,
4. Спасов Никола Атанас од Неготино, во траење од 1 година.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-935

26 декември 1985 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

685.

Врз основа на член 157 став 2 од Законот за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 26/84), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА

Член 1

На лицата во резервен состав (војник — обврзник, резервен помлад офицер, резервен офицер или резервен воен службеник и жена — војник обврзник, жена — резервен помлад офицер, жена — резервен офицер или жена резервен воен службеник, како и доброволец во територијалната одбрана) повикани на служба во територијалната одбрана им припаѓа надоместок на трошоците за превоз, исхрана и сместување.

Член 2

На лицата од член 1 на оваа уредба, како надоместок на трошоците за исхрана им припаѓа дневница во следните износи:

1. 1.500 динари — на резервен офицер, резервен помлад офицер, резервен воен службеник и жена — резервен офицер, жена — резервен помлад офицер, жена — воен службеник, војник обврзник и доброволец во територијалната одбрана поставен на такви должности;
2. 900 динари — на војник — обврзник, резервен разводник, резервен десегар и резервен помлад водник и на доброволец во територијалната одбрана.

Член 3

На лицата во резервен состав повикани на служба во територијалната одбрана по правило им се обезбедува бесплатно сместување.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, а по посебна наредба на командантот на територијалната одбрана на општината и од него повисок старешина, на лицата во резервен состав повикани

на служба надвор од живеалиштето, односно престојувалиштето и при тоа не им е обезбедено бесплатно сместување, може да им се признаат фактичките трошоци за сместување по поднесена сметка од хотелско-угостителска работна организација во износ од 2.100 динари.

Член 4

На лицата од член 1 на оваа уредба им се признаваат трошоците за личен превоз во висина на износот на цената на автобуски или возен билет.

На правецот на кој нема организиран јавен сообраќај, на лицата од претходниот став им се признава надоместок од 6 динари за секој изминат километар.

Член 5

Дневницата на лицата во резервен состав утврдена во член 2 од оваа уредба се пресметува во времето од часот на поаѓање до часот на враќањето во местото на живеење — службување.

Како место на живеење — службување во смисла на став 1 од овој член ќе се смета и местото на привремен престој, доколку е лицето уредно пријавено-одјавено кај надлежниот орган кој врши повикување.

На лицата во резервен состав за секои 24 часа поминати на служба во територијалната одбрана им припаѓа полн износ на дневницата, а за времето поминато над 24 часа, за секои поминати 8 часа им припаѓа уште 50% од дневницата, односно за времето преку 12 часа, полн износ на дневницата.

Ако службата во територијалната одбрана трае помалку од 24 часа, за времето над 12 до 24 часа припаѓа полн износ на дневницата, а за времето над 8 до 12 часа — 50% од дневницата.

Член 6

Износот на дневницата од член 2 од оваа уредба им припаѓа на лицата во резервен состав и кога се наоѓаат на трупно патување.

Под трупно патување се подразбира: логорување, бивакување и кантонување; борбено дежурство во системот на противвоздушната одбрана; маневри; трупни патувања со вежби; стражарска служба; командантски патувања; воени игри; инструкторско-методски, показни и слични вежби; натпревари во гаѓање и физкултурни натпревари; паради; командно-штабни игри; спасување и одбрана на населението од елементарни непогоди; обука на младината за одбрана и заштита, како и во други теренски услови на сместување (шатор, засолниште и др.).

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, а по посебна наредба на командантот на територијалната одбрана на Републиката и општината, на лицата определени во член 2, став 1, точка 1 од оваа уредба кога вршат служба под услови на логорски и касарнски живот подолго од 24 часа и за време на трупно патување, доколку за тоа време им е обезбедено бесплатно сместување и бесплатна исхрана, според прописите за исхрана во Вооружените сили, им припаѓа 30% од соодветната дневница.

Член 7

На лицата во резервен состав повикани на служба во центрите за обука кои се лоцирани во местото на живеење, кога не се обврзани да ноќеваат во нив, им припаѓа 58% од соодветната дневница доколку не им е обезбедена бесплатна исхрана и ако на обуката присуствувале од 8 до 12 часа на ден.

На лицата од претходниот став што на обука поминале помалку од 8 часа на ден им се признаваат само трошоците за превоз.

Член 8

На лицата во резервен состав кои во местото на живеење вршат дежурство и други итни и неопходни работи кои не се плаќаат посебно и траат неприкинато над 10 до 24 часа, а за тоа време не им е обезбедена бесплатна исхрана, им припаѓа 58% од дневницата од член 2 на оваа уредба.

Командантот на територијалната одбрана на општината и повисок старешина со своја наредба одлучува за итноста и неопходноста на работите од став 1 од овој член.

Член 9

На војниците — обврзници по правило им припаѓа бесплатно сместување и бесплатна исхрана за времето поминато на служба во територијалната одбрана. Доколку на војниците — обврзници не им е обезбедена бесплатна исхрана, а им е обезбедено бесплатно сместување, им припаѓа полниот износ на дневниците од член 2 став 1, точка 2 од оваа уредба.

Член 10

На лицата во резервен состав од член 1 од оваа уредба кои се во постојан работен однос во единиците, штабовите и установите на територијалната одбрана а се ангажираат на воени вежби и други активности по службена должност, а не по основа на својот воен распоред, за тоа време им припаѓа дневницата од член 2, став 1, точка 1 од оваа уредба, доколку оддалеченоста од местото на живеење до местото на извршувањето на службената должност изнесува преку 20 километри, односно им припаѓа 58% од дневницата, доколку оддалеченоста е помала од 20 километри.

Член 11

Надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување предвидени со оваа уредба се исплатуваат на товар на средствата на органот кој ги повикал воените обврзници на служба во територијалната одбрана.

Член 12

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за утврдување на висината, начинот и условите за остварување и исплатување на надоместокот на трошоци за превоз, исхрана и сместување на лицата во резервен состав повикани на служба во територијалната одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 27/76, 39/78, 13/80, 21/81, 17/83, 7/84, 4/85 и „Службен весник на СРМ“ — Посебен службен весник“ бр. 3/84).

Член 13

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2106/1

19 декември 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

686.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар се назначува Симеон Бојчин, досегашен шеф на секторот за ОНО и општествена самозаштита во Комитетот.

Бр. 17-1899/2

5 декември 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

687.

Врз основа на член 90 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НАЧАЛНИК НА БИРОТО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста началник на Бирото за претставки и предлози во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија Бранислав Димковски, на 31. XII. 1985 година, поради исполнување на условите за пензија, кога му престанува работниот однос.

Бр. 17-2045/1

5 декември 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

688.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

Се разрешува од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар Ѓорѓи Кеќаровски, на 31. XII. 1985 година, поради исполнување на услови за пензија, кога му престанува работниот однос.

Бр. 17-2046/1

5 декември 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

689.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОР

За главен републички здравствен инспектор се именува прим. д-р Јосиф Јосифовски, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Бр. 17-1905/2

12 декември 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Ташир Кадриу, с. р.

690.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА**

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина се назначува Горѓи Симеонов, досегашен самостоен советник во Работната заедница во Комитетот.

Бр. 17-1937/2

12 декември 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

691.

Врз основа на член 170 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од должноста директор на Архивот на Македонија Александар Алексиев, поради заминување на друга должност, заклучно со 31. XII. 1985 година.

Бр. 17-2025/2

12 декември 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

692.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 ноември 1985 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 17 од Правилникот за основите и мерилата за распоредување на средствата за заедничка потрошувачка за решавање на станбените прашања на работниците во Работната организација „Жито Струмица“ во Струмица, донесен од работниците со референдум на 22 април 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип, поднесе предлог за оценување уставноста и законноста на член 17 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот член 17 од Правилникот е противуставен и незаконит затоа што по основот „придонес на работникот на работното место“ не се утвр-

дени објективни основи и мерила за оценка на тој придонес, со што се доведува во прашање објективноста при доделувањето на бодови според овој основ.

4. На седницата Судот утврди дека во Правилникот се предвидени следните основи за распределба на станови: станбени услови; работен стаж; број на членови на семејството; учество во НОБ; инвалидност при работа; придонес на работникот на работното место; иноваторство и рационализаторство; придонес на работникот со тековниот и минатиот труд во остварувањето на доходот на Работната организација и средствата за станбена изградба; и искористеноста на работното време. По овие основи се определени мерила.

Во оспорениот член 17 од Правилникот по основот придонес на работникот на работното место се предвидени 20 бода. Од описот на овој основ, придонесот на работникот зависи од сложеноста, одговорноста за работните задачи, успешноста во користењето на средствата за производство и квалитетот на извршените работи и работни задачи. Во ставот 2 на истиот член е предвидено овие бодови да ги доделува Комисија за конкретна распределба на станови и кредити, по претходно прибавено образложено мислење од непосредниот раководител на работникот. Понатаму, Судот утврди дека во член 19 од Правилникот е разработен основот придонес на работникот со тековниот и минатиот труд во остварувањето на доходот на работната организација и средствата за станбена изградба. По овој основ се утврдени бодовите во зависност од тоа колку работникот остварил просечен месечен нето личен доход во претходната година.

5. Според член 42 став 1 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/79 и 14/76), работниците во основната организација со самоуправен општ акт, меѓу другото, ги утврдуваат основите и мерилата за доделување стан на користење.

Според член 129 став 3 од Законот за здружениот труд, придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата, земајќи ги предвид обемот, сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Од означените законски одредби произлегува дека е самоуправно право на работниците, во согласност со Уставот и законот, освен социјално-економските основи, да утврдат и такви основи и мерила кои се поврзани со придонесот на работникот во работата и со успехот на организацијата во која работи. Меѓутоа, при утврдувањето на придонесот на работникот треба да се поаѓа од објективизирани основи и мерила утврдени во самоуправниот општ акт.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 17 од Правилникот е предвидено оценката за придонесот на работникот на работното место да ја дава Комисијата за станбени прашања само по претходно прибавено мислење од непосредниот раководител, а не врз основа на објективизирани основи и мерила, Судот утврди дека тој е во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 100/85

15 ноември 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

693.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 14 став 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека член 77 став 3 од Правилникот за дисциплинска и материјална одговорност, донесен од работниците во Работната организација за трговија со стоки „Макоимпекс“ во Скопје на Собирот на работните луѓе, одржан на 29 март 1985 година, во време на неговото важење бил во спротивност со член 209 од Законот за здружениот труд.

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука на Судот со која се поништува самоуправен општ акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Макоимпекс“ на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 226/85 од 23 октомври 1985 година, поведе постапка за оценување законитоста на член 77 став 3 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за спротивноста на оспорената одредба со член 209 од Законот за здружениот труд.

Работната организација во својот одговор по наводите од решението за поведување постапка, го извести Судот дека со Одлуката на Собирот на работниците бр. 07-4724 од 18 ноември 1985 година,

е извршено усогласување на оспорената одредба од Правилникот со член 209 од Законот за здружениот труд.

5. На седницата Судот утврди дека член 77 став 3 од оспорениот Правилник предвидува, побарувањето за надоместување на штетата, што организацијата ја исплатила на трети лица, да застарува спрема работникот кој ја предизвикал, во рок од 12 месеци од денот на исплатата на надоместокот на трети лица.

6. Согласно член 209 од Законот за здружениот труд, основната организација што му ја надоместила штетата на трето лице, што ја предизвикал работник во работата или во врска со работата намерно или поради крајна небрежност, има право да бара од работникот надомест на исплатениот износ, со тоа што барањето на организацијата за надомест на исплатениот износ застарува во рок од шест месеци од денот на исплатениот надомест на штетата.

Со оглед на тоа што во оспорениот самоуправен општ акт работниците предвиделе рок од 12 месеци, а Законот за здружениот труд утврдил рок од 6 месеци, и покрај тоа што оспорениот акт во текот на постапката е доведен во согласност со Законот, Судот оцени дека е потребно со одлука да утврди дека тој во време на неговото важење бил во спротивност со Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 и 2 од оваа Одлука.

У. бр. 226/85

27 ноември 1985 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Владимир Митков**, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

328.

Врз основа на член 128 од Уставот на СРМ и член 17 од Статутот на Републичката СИЗ за вработување — Скопје, Собранието на Републичката СИЗ за вработување, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА*

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 1

Во Статутот на Републичката СИЗ за вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 32/80), во членот 26, се додава нов став 2 кој гласи:

„Претседателот и заменикот претседател на Собранието на Републичката СИЗ можат да бидат повторно избрани на истата функција во текот на траењето на тековниот мандатен период на делегатите во Собранието најмногу за уште една година“.

Член 2

„Членот 34 се менува и гласи:

„Мандатот на членовите на Извршниот одбор и на претседателот и на неговиот заменик им трае 4 години“.

Член 3

По членот 45, поднасловот: „Секретар на Републичката заедница“, се менува и гласи: „Секретар на Собранието на Републичката СИЗ за вработување“.

* Одлуката на Собранието на СРМ за потврдување на Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Републичката СИЗ за вработување е објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 38/85.

Член 4

Членот 46 се менува и гласи:

„Собранието на Републичката СИЗ има секретар.“

Секретарот на Собранието на Републичката СИЗ е и раководител на Стручната служба на Републичката СИЗ.

За својата работа и за работата на Стручната служба секретарот е одговорен пред Собранието на Републичката СИЗ и Собирот на работниците на Работната заедница.

Секретарот на Собранието на Републичката СИЗ, ги осъбарува самоуправните права и другите права по основа на работата во Работната заедница на Стручната служба на Републичката СИЗ“.

Член 5

По членот 46 се додаваат два нови члена 46-а и 46-б кои гласат:

„Член 46-а

Секретарот на Собранието на Републичката СИЗ за вработување врз основа на јавен конкурс, по предлог од конкурсната комисија, го именува Собранието на Републичката СИЗ.

Пред да го именува, Собранието на Републичката СИЗ бара мислење од Собирот на Работната заедница на Стручната служба на Републичката СИЗ.

Конкурсната комисија од ст. 1 на овој член има 5 члена кои ги именува Собранието на Републичката СИЗ, од кои 4 члена од редот на делегатите во Собранието, а еден член предлага Собирот на работниците од Работната заедница на Стручната служба на Републичката СИЗ.

Член 46-б

За секретар на Собранието на Републичката СИЗ може да биде именувано лице кое има висока

стручна подготовка од правна, економска или друга насока од општествените науки и 6 години работно искуство.

Секретарот на Собранието на Републиката СИЗ се именува за време од 4 години и може повторно да биде избран на истата должност“.

Член 6

По членот 67. се додава нов член 67-а кој гласи:

„Член 67-а

Во случај да не постојат услови за одржување на седница на Собранието на Републиката СИЗ за време на непосредна воена опасност или војна, Извршниот одбор на Собранието на Републиката СИЗ ги презема работите од надлежноста на Собранието во врска со ОНО, утврдени со овој статут, за што е должен да го извести Собранието на првата наредна седница на која ќе може Собранието да се состане“.

Член 7

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ по нејзиното потврдување од Собранието на СРМ.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-736

9 октомври 1985 година

Скопје

Претседател,

Гојко Ефтовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

329.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 1985 година донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Стапката на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување се утврдува на 14,5 отсто.

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот од личниот доход за пензиско и инвалидско осигурување се зема остварениот личен доход на работниците во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници.

Член 2

За осигурениците за кои се утврдува само чист личен доход придонесот за пензиското и инвалидското осигурување се пресметува и плаќа од чистиот личен доход со примена на пресметана стапка за чист личен доход врз основа на збирот на републичките и општинските стапки на придонесите од личниот доход.

Член 3

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ по дадената согласност од Собранието на СР Македонија, а ќе се применува осмиот ден од денот на објавувањето.

Бр. 02-2875/1

22 октомври 1985 година

Скопје

Претседател

Трајан Старковски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

330.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за Самоуправната интересна заедница за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ бр. 23/75) и член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Републиката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на 19 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Републиката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност ги утврдува придонесите што ги плаќаат:

1. основните организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници од областа на земјоделството по стапка од 2,00% од доходот остварен од земјоделска дејност намален за пресметаните законски и договорни обврски освен данокот на доходот;

2. работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по стапка од 1,2% на личниот доход на земјоделска дејност (катастарски приход);

3. со Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје и Заедницата за осигурување имоти и лица „Дунав“, Заедницата за осигуреници — Скопје ќе склучат посебни договори со кои ќе биде утврден и придонесот за 1986 година, што тие заедници ќе го плаќаат од осигурен хектар обработлива површина (посеви и плодови).

Член 2

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според прописите за данок на доход на организациите на здружен труд.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобијност, бр. 34/4 од 6 март 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 9 и 14/85).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“

Бр. 290/2

20 декември 1985 година

Скопје

Претседател,

Јован Јованов, с. р.

Ојласен гел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Од страна на Христовска Елеонора од Скопје пред овој суд е покрената постапка за амортизација на чекови, издадени од Стопанска банка — Основна банка — Скопје, под тековна сметка на предлагачот бр. 07-429-06. Чековите се под бр. 407853, 407854, 407855, 407856, 407857, 407858, 407859 и 407860. Чековите се загубени, па се моли секој оној кај кого истите се наоѓаат или кој знае нешто за нив или

за пречки за водење на постапката за амортизација, да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно постапката за амортизација ќе продолжи.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 282/85. (163)

Општинскиот суд Скопје I — Скопје огласува дека пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак од тужителката Богдана Павловска од Скопје, ул. Варшавска бр. 99 родена на 4. IX. 1952 година во Скопје против тужениот Драган Балабановиќ, со непознато место на живеење, роден на 22. X. 1948 година во Липљан кој предмет е заведен под XII. П. бр. 475/85.

Поради тоа што не се знае точното место на живеење на тужениот Драган, а истиот нема полномошник, судот согласно член 84 став 2 точка 4 од Законот за паричната постапка му поставил на тужениот привремен застапник и тоа адв. Владимир Стефановски од Скопје, кој ќе го застапува тужениот сè додека не се јави пред судот или додека Центарот за социјални грижи на град Скопје не му постави старател.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XII. П. бр. 475/85. (174)

Пред овој суд е поведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Реџеп Кадри против тужената Сузан Адеми. Вредност на спорот 4.000,00 динари.

Се повикува тужената Сузан Адеми, со непознато место на живеење, да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, на истата ќе ѝ биде одреден привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот сè до окончувањето на постапката или до нејзиното појавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје II П. бр. 1792/85. (153)

По предлог на Сузана Поповиќ од Скопје пред овој суд е покрената постапка за амортизација на чекови издадени од предлагачот на противникот Љубљанска банка Основна банка — Скопје, по тековна сметка бр. 40100-620-21-840-8017-2763/32 и тоа чекови бр. 636409 и 636410 на 16. VII. 1985 година Наведените чекови се украдени од непознат сторител.

Се моли секој оној кај кого истите се наоѓаат да ги достави до судот или до банката или, пак, кој знае нешто за истите или за пречки за водење на постапката за амортизација на чековите да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, постапката за амортизација на чековите ќе продолжи.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 274/85. (166)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Василевски Тоде од с. Пакосево, Скопско, против тужената Василевска Зорка, која се наоѓа во Канада со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Василевска Зорка да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, согласно член 84 од ЗПП, судот ќе ѝ постави привремен старател кој ќе ги штити интересите во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, II П. бр. 3505/85. (161)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Томислав Бојковски од с. Марино, Скопско, против тужената Душанка Бојковска од истото место, а сега со непозната адреса на живеење во СР Германија. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужената Душанка Бојковска, со моминско презиме Ванова, да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе ѝ биде одреден привремен старател согласно член 84 од ЗПП кој ќе ги штити нејзините интереси во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III П. бр. 3586/85. (167)

Во овој суд заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Ајети Нације од Скопје, село Драчево, пат за Китка број 20, против тужениот Ајети Скендер од Скопје, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Ајети Скендер од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, I. П. бр. 3135/85. (163)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРУШЕВО

Пред Општинскиот суд во Крушево е покрената постапка за поништување на штедна книшка на доносител, под бр. 21715 која гласи на предлагачот Коста Кондарко од Крушево, издадена од Стопанска банка — Основна банка — Крушево.

Се моли секој оној кај кого се наоѓа оваа штедна книшка, кој ќе ја најде или знае нешто за истата да го извести судот во рок од 90 дена. Во спротивно, истата ќе биде поништена.

Од Општинскиот суд во Крушево, Р. бр. 58/85. (152)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред Општинскиот суд во Дебар е заведена вон-процесна постапка по предлог на Стрикчани Селаудин од Дебар за докажување на смртта на неговиот татко Стрикчани Ајредин Исмаил за кого се тврди дека умрел на 8. XI. 1982 година во Дебар, но не бил запишан во матичната книга на умрените.

Се повикува секој кому што му е нешто познато за смртта на Стрикчани Ајредин Исмаил, порано од Дебар, да го извести овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. По истекот на определениот рок, ќе биде поставен привремен старател и ќе продолжи постапката за докажување на смртта.

Од Општинскиот суд во Дебар, Р. бр. 38/85. (160)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Општинскиот суд во Кавадарци се води спор за развод на брак по предлог на Бранковиќ Виолета од Кавадарци против Бранковиќ Драгослав од Смедерево, сега со непозната адреса во странство.

На тужениот Бранковиќ Драгослав во спорот за развод на брак му се поставува за привремен застапник лицето Ристо Петков, дипл. правник од Кавадарци, ул. „Горѓи Сугаре“ бр. 32. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката сè додека тој или негов полномошник не се појават пред Општинскиот суд — Кавадарци, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П. бр. 513/85. (154)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

До овој суд е поднесена тужба за трајно право на користење и поништување на договори, од тужителот Велков Стефан од Кочани, ул. „Г. Делчев“ бр. 23 и тоа преку полномошникот Кирил Ѓорѓиевски, адв. од Кочани, против тужените: Ангелов Јордан, Динов Ванчо, Динова Роска, Динов Драги, Динов Љубе, Динов Бојан и Атанасова Ружа. Вредност на спорот 55.000 динари.

Се повикуваат тужените Динов Драги и Динов Љубе, кои се наоѓаат во странство со непозната адреса, да се јават во судот, достават своја адреса или да определат свој полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, тужениот Драги ќе биде застапуван од привремениот застапник Олгица Ѓорѓиевска од Кочани, стручен соработник во овој суд, а тужениот Љубе Динов ќе биде застапуван од привремениот застапник Трајчо Манов, дпл. правник, вработен во ВРО „Брегалница“ — Кочани.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 371/85
(156)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола поведена е постапка за поништување на исправи односно на обврзници од заемот од Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово, сопственост на конф. „Иднина“ ООЗТ Ф-ка „Елпида“, чиј ануитетски купон стасува на 1. I. 1985 година во вкупна вредност од 197.750,25.

Се повикува држателот на обврзниците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да му пријави на овој суд дека ги држи обврзниците, а воедно се повикува секој во истиот рок да може да стави приговор против поведената постапка или да го извести овој суд за лицето кое ги држи обврзниците.

Ако во означениот рок никој не се јави на судот дека ги држи обврзниците или не стави приговор против поведената постапка, истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 170/85.
(165)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор за зголемување на издршка на деца по тужба на малолетните тужители Сабира и Алберт Синаноски, застапувани од нивната законска застапувачка Џемаилоска Ибадет, сите од Прилеп, поднесена против тужениот Синаноски Расим од Прилеп, а сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Синаноски Расим од Прилеп, а сега на привремена работа во Германија со непозната адреса, да се јави во судот и да достави точна адреса или да определи полномошник кој ќе го застапува во овој спор, а во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе биде поставен привремен старател кој што ќе ги застапува неговите права и интереси до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 1665/85
(170)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Мустаф Алифекри Илџази од с. Челопек против тужената Љатифе Кадри Илџази од с. Г. Лешница, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Љатифе Кадри Илџази од с. Г. Лешница да се јави во судот, да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе ја застапува во овој спор во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок, судот на тужената ќе ѝ постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе ја застапува тужената до правосилното окончување на постапката по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1723/85.
(169)

Пред овој суд се води постапка за сопственост и исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Исаки Усен од с. Пршовце против тужената Афети Џемиле од с. Подбреѓе, Тетовско, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Афети Исмајлова Џемиле да се јави во судот во рок од 15 дена. Доколку не се јави во овој рок, на истата ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините права и интереси до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1184/85.
(164)

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за долг по тужбата на Фејзули Абдураим од с. Одри, Тетово, против Ферики Зенун од с. Џепчиште, Тетово. Вредност на спорот 115.000 динари.

Се повикува тужениот Ферики Зенун од с. Џепчиште, сега со непозната адреса во Швајцарија, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди полномошник. Доколку не се јави ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му биде одреден привремен старател, кој ќе го застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1422/85.
(155)

Пред овој суд е заведен спор за долг по тужбата на тужителот Саќипи Џемали од Бор, против тужените Изаири Пајазит и др. Вредност на спорот 340.000,00 динари.

Се повикува тужениот Изаири Елмаз, сега со непозната адреса во Франција, да се јави во судот во рок од 30 дена или, пак, да одреди свој полномошник.

Доколку именуваниот не се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе побара поставување на привремен старател кој ќе се грижи за неговите права до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 358/85.
(157)

Пред овој суд се води постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот Рамадани Нуриман против тужените Мамути Хатип и др. од с. Бозовце. Вредност на спорот 180.000,00 динари.

Се повикува тужениот Мамути Хатип од с. Бозовце, сега на привремена работа во СР Германија со непозната адреса, да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. По истекот на овој рок, судот преку Центарот за социјална работа ќе побара поставување на привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 107/85.
(158)

Пред овој суд се води постапка за предавање во владение, по тужбата на тужителот Камбери Шабан од село Челопек против тужениот Зендели Илџаз од истото село, а сега со непозната адреса на живеење во странство. Вредност на спорот 45.000,00 динари.

Бидејќи тужениот Иљаз е со непозната адреса на живеење, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1570/85. (159)

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Адили Исмаил Даут од Тетово, ул. „Корушка“ бр. 8, против тужената Адили Олга, родена Шкара, од с. Нови Сланкамен бр. 50, општина Инѓија, а сега со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужената Адили Олга во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да определи полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси. Во спротивно, по истекот на определениот рок, ќе ѝ биде поставен привремен старател од страна на Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1151/85. (162)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Рл. бр. 3/85 од 26. XI. 1985 година, спроведува редовна ликвидација над Земјоделската задруга „Синѓелиќ“ од с. Синѓелиќ, Скопско.

За ликвидационен управител е назначен Нацко Најдовски од Скопје, ул. „Његошева“ бр. 24.

Се повикуваат должниците да ги измират своите долгови веднаш, а доверителите да ги пријават своите побарувања до Ликвидациониот совет во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен лист на СФРЈ“, со пријава во два примероци и соодветни докази.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања од доверителите ќе се одржи на ден 7. I. 1986 година, со почеток во 8 часот, судница бр. 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (457)

Окружниот стопански суд во Скопје ги известува доверителите на ликвидациониот должник РО „Ратко Митровиќ“ — Белград, ООЗТ Високоградба — Скопје во редовна ликвидација, дека со решението Рл. бр. 2/85 од 20. XI. 1985 година го прифати предлогот на РО „Ратко Митровиќ“ — Белград — ООЗТ Високоградба од Белград за преземање на целокупниот имот — актива и пасива, како и вработување на вработените од ликвидациониот должник.

Доверителите за своите побарувања се упатуваат на РО „Ратко Митровиќ“ — Белград — ООЗТ Високоградба како правен следбеник на имотот — активата и пасивата од ликвидациониот должник.

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 8 дена од објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (458)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Рл. бр. 2/85 од 12. XI. 1985 година, покрај постојниот ликвидационен управител Љубодраг Атанасковиќ од Белград, булевар „Револуција“ бр. 112, во ликвидационата постапка над РО „Ратко Митровиќ“ — Белград — ООЗТ Високоградба — Скопје во редовна ликвидација, за ликвидационен управител го назначува и Нацко Најдовски од Скопје, ул. „Његошева“ бр. 24.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (459)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 607 од 12. VII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-2011-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Прегловопром“, Р. О. — с. Преглово, Македонски Брод.

Задругата е основна со Самоуправната спогодба за здружување од 28. X. 1984 година.

Основачи на задругата се: Алимоски Ниџија, Алимоска Јулијана, Алимоски Камил, Алимоска Јулија, Салимоски Максуд, Адемоски Алија, Сефероски Нешат, Алимоски Фадил, Таироски Ресул, Таироски Месуд, Амчоски Нафија, Рахманоска Басрија, Салифоски Авнија, Салифоски Алија, Сејфоски Назмија, Сердароски Руждија, Салифоски Ведат и Зибероски Зибер.

Основни дејности: земјоделско производство: градинарство; лозарство; сточарство; пчеларство и давање на земјоделски услуги.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат ограничено супсидијарно до 10.000,00 динари за секоја обврска и задругарите.

Лице овластено за застапување е Алимоски Ниџија, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 607/85. (317)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 246 од 1. VII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 540-16, го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришењето од судскиот регистар на ООЗТ за исхрана, одмор и рекреација на учениците — Битола, во состав на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Битола, со следните податоци: Се брише од судскиот регистар ООЗТ за исхрана, одмор и рекреација на учениците — Битола, во состав на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Битола, поради здружување кон Работната организација Детско одморалиште „Пелистер“ — Битола, рег. вл. 62.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 246/85. (325)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 274 од 15. VII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 285, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на РО Дом на културата „Илинден“ — Демир Хисар, со следните податоци: проширување на основната дејност уште со: 120350 — радио-станица.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 274/85. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 855 од 13. VIII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1092-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здравствениот дом „Здравје“, со Ц. О. — Валандово, ул. „4-ти Јули“ бр. 2, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Митко Дуролојков, директор, а се запишува новиот застапник д-р Кирил Мелев, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 855/85. (327)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 820 од 16. VIII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1597-0-0-0, ја запиша во суд-

скиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Богородица“, Р. О. — с. Богородица, Гевгелија, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Палучиев Драгољуб, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Ризов Огњан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 820/85. (328)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 670 од 7. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1504-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница на вработувањето, Ц. О. — Гевгелија, ул. „Борис Карпузов“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петкова Нада, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јовановиќ Драгиша, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 670/85. (329)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 896 од 9. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1892-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на членство и здружување на нови задругари во Градежната задруга за завршни работи во градежништвото „Плафон под“ Р. О. — Скопје, со следните податоци: Во судскиот регистар се запишува престанокот на членството на: Ушлиновски Герман, Јовановски Василије, Деспотовски Славе, Ибраимов Камил и Радосавлевиќ Љубомир, сите од Скопје, како и здружување на новите задругари: Гаковски Филип, Љубеновиќ Никодија, Димитровски Тони, Павловски Војче и Спасовски Љупчо, сите од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 896/85. (330)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 672 од 9. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1361-15-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Ц. О. — Скопје, Основна заедница — Гевгелија, плоштад „Слобода“ — Гевгелија, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петкова Нада, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јовановиќ Драгиша, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 672/85. (331)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 669 од 28. VIII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1477-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Ц. О. — Гевгелија, ул. „7 Ноември“ бр. 2, со следните податоци: Досегашната фирма на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Ц. О. — Гевгелија, се менува и во иднина ќе гласи: Општинска самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, со Ц. О. — Гевгелија, ул. „7 Ноември“ бр. 2.

Се брише досегашниот застапник Петкова Нада, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јовановиќ Драгиша, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 669/85. (332)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 671 од 7. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1518-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, Ц. О. — Гевгелија, ул. „7 Ноември“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петкова Нада, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јовановиќ Драгиша, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 671/85. (333)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 731 од 9. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1457-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на подрачјето на општината Гевгелија, Ц. О. — Гевгелија, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник — секретар Петкова Нада, а се запишува како нов застапник Јовановиќ Драгиша, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 731/85. (334)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 742 од 10. VII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-2014-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на задругата под фирма: Земјоделска задруга „Мрзенци“, Р. О. — с. Мрзенци, Гевгелија.

Основачи на задругата се: Бошко Бозаџиев, с. Мрзенци; Ристо Бозаџиев, с. Мрзенци; Горѓи Бозаџиев, с. Мрзенци; Горѓе Делев, с. Мрзенци; Цветко Јанев, с. Мрзенци; Костадин Лазаров, с. Мрзенци; Ацо Лазаров, с. Мрзенци; Санде Марков, с. Мрзенци; Димитар Митров, с. Мрзенци; Илија Митров, с. Мрзенци; Спасо Митров, с. Мрзенци; Петко Николовски, с. Мрзенци; Илија П. Пенев, с. Мрзенци; Стојан Ризов, с. Мрзенци; Димитар Ризов, с. Мрзенци; Димитар Ристов, с. Мрзенци; Коста Ризов, с. Мрзенци; Атанас Ризов, с. Мрзенци; Илија Стојанов, с. Мрзенци; Горѓи Терзиев, с. Мрзенци; Димитар Костов, с. Мрзенци и Лазар Ташев, с. Мрзенци.

Основни дејности: земјоделско производство, пласман на земјоделски производи, градинарство, овоштарство и лозарство, собирање на лековити растенија и шумски плодови, собирање и преработка на печурки, сточарство и пласман на сточарски производи, вршење на услуги и давање на совети на здружените земјоделци во врска со земјоделското производство, вршење на услуги со земјоделска механизација; набавка и промет на сите видови репроматеријали потребни за земјоделското производство.

Споредни дејности: штедно-кредитно работење; набавка и промет на градежни материјали; промет со мешана стока; изработка на домашни ракотворби; организирање на транспорт на свои производи; вршење на услуги на малото стопанство и др.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства, а задругарите емчат за нејзините обврски до износ од 10.000,00 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Петар Ташков, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 742/85. (335)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 898 од 9. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-2019-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Земјоделска задруга „Горѓе Митров“, Р. О. — с. Миравци, Гевгелиско.

Задругата е основана со Самоуправна спогодба за здружување на земјоделците од 12. VIII. 1985 година.

Основачи на задругата се: Ангел Велков, Бошко Зумров, Илија Костадинов, Цуклев Никола, Зумров Тодор, Манчев Јован, Атанасов Крсто, Ризов Петар, Димитров Трпчо, Блажев Петар, Костадинов Никола, Глигоров Јазар, Димитров Живко, Талевски Бранко, Спасов Атанас, Зумров Илија, Илиев Ристо, Костадинов Благој и Петров Трајан, сите од с. Миравци.

Основни дејности: планирање, организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство; набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини и орудија; откуп и промет на сите видови земјоделски производи, жива стока и сточни производи; преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи; откуп, преработка и пласман на техничко и огревно дрво и градежни материјали; собирање на лековити растенија и шумски плодови; собирање и преработка на печурки.

Споредни дејности: штедно-кредитно работење; промет со мешана стока, изработка на домашни рактворби; организирање на транспорт на своите производи; вршење на услуги од малото стопанство.

Во правниот промет со трети лица Задругата има неограничени овластувања и истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски со трети лица Задругата одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

За обврските на задругата со трети лица основачите — задругари супсидијарно одговараат со по 10.000,00 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Костадинов Тодор Илија, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 898/85. (336)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 827 од 11. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-2021-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар основането на работната организација под фирма: Р. О. Дом на културата „25 Мај“ — Демир Капија, ул. „Маршал Тито“ бб.

Основач е Месната заедница — Демир Капија. Основни дејности: прикажување на филмови; еценско-музички дејности.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица работната организација одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Димче Бањански, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 898/85. (337)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 802 од 7. VIII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1929-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Тошо Велков“ — Пенето, Ц. О. — Кавадарци, со следните податоци: Се брише досегашниот в. д. директор, Трифунова Цвета, без ограничување а се запишува новиот застапник Горев Венко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 802/85. (338)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 757 од 5. VII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-205-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О. — с. Романовце, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Борислав Ефти-

мовски — директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Димковски Јовица, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 757/85. (339)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 702 од 23. VIII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-177-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Р. О. Ветеринарна станица „Куманово“, со Ц. О. — Куманово, ул. „Доне Божинов“ бб, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Краљевски Раде се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 702/85. (340)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 607 од 12. VII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-2011-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането и конституирањето на Земјоделската задруга „Прегловопром“, — с. Преглово, Македонски Брод.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување од 28. X. 1984 година.

Основачи на задругата се: Алимоски Нијазија, Алимоска Јулијана, Алимоски Камил, Алимоска Јулија, Салимоски Максуг, Адемовски Алија, Сефероски Нешат, Алимоски Фадил, Таироски Ресул, Таироски Месуд, Амчоски Нафија, Рахманоска Басрија, Салифоски Авнија, Салифоски Алија, Сејфоски Назмија, Сердароски Руждија, Салифоски Ведат и Зибероски Зибер.

Основни дејности: земјоделско производство, градинарство, лозарство, сточарство, пчеларство, и давање на земјоделски услуги.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат ограничено супсидијарно до 10.000,00 динари за секоја обврска и задругарите.

Лице овластено за застапување е Алимоски Нијазија, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 607/85. (341)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 780 од 9. VII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-2010-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането и конституирањето на Фондацијата „Стојан и Маргарет Христов“, Ц. О. — Скопје, ул. „Максим Горки“ бр. 18.

Основачи на Фондацијата се Стојан и Маргарет Христов од САД.

Основна дејност: помагање на престојот на млади надарени македонски писатели во САД, печатење на делата на Стојан Христов на други јазици, со цел за афирмација на негови дела и афирмација на македонската литература во странство.

Фондацијата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица Фондацијата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Методи Јовановски — директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 780/85. (342)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 238 од 25. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 42, ја запиша во судскиот регистар промената на називот и дејноста на Општинска-

та СИЗ за образование и наука со Ц. О. — Прилеп, со следните податоци: Се менува називот на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование — Прилеп, и ќе гласи: Општинската самоуправна интересна заедница за образование и наука со Ц. О. — Прилеп.

Основни дејности: дејностите на Општинската СИЗ за образование и наука — Прилеп се во областа на: задолжителното основно образование (редовно, специјално, основно образование на возрасните, основно образование на децата на работниците вработени во странство и описменување), ученичкиот стандард во основното образование (ученички домови, превоз, дневен престој, обезбедување учеоници и други помагала, стимулирање на талантираноста и успехот на младите, основното музичко и балетско образование, марксистичко образование и перманентно стручно и педагошко образование на кадарот во основното образование, други форми и дејности кои овозможуваат остварување на основното образование и учество во програмирањето на развојот и унапредувањето на насоченото образование на науката и научните дејности на подрачјето на општината.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 238/85. (315)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 236 од 24. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 563, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице на Стопанска банка — Основна банка — Струга, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на Стопанска банка Основна банка — Струга Келешоски Ѓлигор, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Силјан Павлески, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 236/85. (316)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 173 од 18. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 553-05, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ ЦОУ „Славејко Аров“, с. Подмочани, во состав на Училишниот центар за основно образование и воспитание „Стив Наумов“ — Ресен, со следните податоци: Лице овластено за застапување на ООЗТ е Табаковска Тодорка, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Живко Велјановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 173/85. (303)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 223 од 5. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 81 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Станица за унапредување на индивидуалното земјоделство — Струга, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Кочоски Иван Никола, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Шулески Михајло.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 223/85. (304)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 262 од 3 VII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 517, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Радио Битола — Битола, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Менде Петковски, директор, со целосни овластувања.

Му престанува овластувањето на Ристо Невеновски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 262/85. (313)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 271 од 11. VII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 10, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Завод за заштита на спомениците на културата и народен музеј — Охрид, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Миле Волканоски, привремен управник.

Му престанува овластувањето на Виктор Плевнеш. Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 271/85. (314)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Картон за пријавување во Заедницата за вработување, бр. 401018405407, издаден од Берово на име Велковска Николинка, с. Панчарево, Берово. (5791)

Воена книшка на име Киро Атанасов, с. Богданци, Гевгелија. (6086)

Лична карта на име Николчо Жежов, ул. „Д. Влахов“ бр. 31, Штип. (6156)

Сообраќајна дозвола на име Николчо Жежов, ул. „Д. Влахов“ бр. 31, Штип. (6157)

Возачка дозвола на име Николчо Жежов, ул. „Д. Влахов“ бр. 31, Штип. (6158)

Возачка дозвола на име Тодор Ацевски, ул. „Бл. Тоска“ бр. 37/4, Тетово. (6164)

Пасош на име Борко Јакимовски, с. Љубодраг, Куманово. (6191)

Тековна сметка бр. 095-69-67, издадена од Стопанска банка — Основна банка — Скопје на име Трајче Трајчевски, Скопје. (6204)

Воена книшка на име Гоце Русески, с. Вевчани, Струга. (6240)

Тековна сметка бр. 80710-1550-02328-6 и загубениот чек бр. 0227169 и 0227170, издадени од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Горица Велковска, Скопје. (6258)

Сообраќајна дозвола бр. 151-33 на име Кемал Халили, с. Порој, Тетово. (6294)

Воена книшка на име Милаим Исени, с. Саракино, Тетово. (6326)

Возачка дозвола на име Мирко Ѓорѓиев, с. Таринци, Штип. (6374)

Тековна сметка бр. 155000205-6 и 9 бланко чекови од бр. 0252982-0252990, издадени од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Стефановска Василка, ул. „Душан Тасковиќ“ бр. 45/54, Скопје. (6382)

Чек бр. 0549053 на износ од 4.000,00 дин. и чек 0549054 на износ 3.383,60 динари, издадени на 23. IX. 1983 год. од Нацковски Методија ул. „Нико Фундале“ бр. 15, Битола, за РО „Авторемонт“ — Битола. (6384)

Воена книшка на име Мухарем Аљими, с. Добарце, Тетово. (6403)

Воена книшка на име Ајрис Алити, ул. „107“ бр. 49, Тетово. (6403)

Штедна книшка бр. 401-620-3, издадена од Југобанка — Скопје на име Миливоје Милошевиќ, Скопје. (6416)

Воена книшка на име Енвер Руфати, ул. „146“ бр. 6, Тетово. (6010)

Воена книшка на име Емин Ахмедовски, с. Д. Белица, Струга (6030)

Воена книшка на име Бранче Блажевски, ул. „Беломорска“ бр. 1, Тетово. (6032)

Штедна книшка К. бр. 165990/60, издадена од Стопанска банка — Основна банка — Скопје на име Киро Тоневски, с. Црешнево, Титов Велес. (6062)

Тековна сметка бр. 15-50-02254-8 издадена од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Лилјана Цицоска, Скопје. (6066)

Сервисна книшка, издадена од „Агроремонт“ — Струмица на име Центар за примена на радиоизотопи во стопанството — Скопје. (6067)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство при РО Медицински факултет во Скопје

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

ЗА ПРИЕМ НА ЕДЕН ЛЕКАР — СПЕЦИЈАЛИСТ
ГИНЕКОЛОГ — АКУШЕР

Покрај општите услови за засновање на работен однос, предвидени со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено медицински факултет и положен специјалистички испит по гинекологија и акушерство;

— да имаат искуство во колпоскопска дијагностика;

— да имаат докажани организациони способности.

Пријавите со докази за исполнување на општите и посебните услови се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот до ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство во Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17. (508)

Врз основа на одлуките по одржаниот референдум на самоуправните органи на ООЗТ Ловишта и фазанерија „Катланово“, Н. суб. о. — Скопје, и ООЗТ Шумски резерват „Јасен“, Н. суб. о. — Скопје, кои се наоѓаат во состав на Национални паркови и ловишта, Н. сол. о. со ООЗТ — Скопје, бр. 03-169/85 и бр. 02-3/7-2 од 1985 година, како и решенијата на Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1203/85 и 1204/85, Национални паркови и ловишта — Скопје

ОБЈАВУВА

дека од 1. I. 1986 година ООЗТ Ловишта и фазанерија „Катланово“ се припојува кон ООЗТ Шумски резерват „Јасен“ — Скопје.

Сите права, побарувања и обврски на ООЗТ Ловишта и фазанерија „Катланово“ — Скопје, ги презема ООЗТ Шумски резерват „Јасен“ — Скопје.

СО РЖИНА

Страна

677. Закон за материјалното обезбедување на народноослободителната војна — — — — — 1001
678. Закон за дополнителна заштита на воените инвалиди — — — — — 1006
679. Закон за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат. — — — 1012
680. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните собири и јавните приредби — — — — — 10*7

681. Закон за изменување и дополнување на Законот за личното име — — — — — 1018
682. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување висината и начинот на обезбедување оредства за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1986 година — — — — — 1018
683. Одлука за групно помилување по повод Новата 1986 година — — — — — 1018
684. Одлука за помилување на осудени лица 1020
685. Уредба за утврдување на висината, начинот и условите за остварување и исплатување на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на лицата во резервен состав повикани на Служба во територијалната одбрана — — — — — 1021
686. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар — — — 1022
687. Решение за разрешување од должноста началник на Бирото за претставки и предлози во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — — 1022
688. Решение за разрешување од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар — — — — — 1022
689. Решение за именување главен републички здравствен инспектор — — — — — 1022
690. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина — — — — — 1023
691. Решение за разрешување од должноста директор на Архивот на Македонија — 1023
692. Одлука на Уставниот суд на Македонија У. бр. 100/85 од 15 ноември 1985 година 1023
693. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 226/85 од 27 ноември 1985 година 1024

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

328. Статутарна одлука за измена и дополнување на Републичката СИЗ за вработување 1024
329. Одлука за стапката на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување — — — — — 1025
330. Одлука за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобижност за 1986 година — — — — — 1025